



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 9 декември 2002
Скопје
Број 92

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 30000000188798

1547.

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се верифицира мандатот на пратениците:
 - Аднан Јашари и
 - Владо Паунков.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4405/1
4 декември 2002 година Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1548.

Врз основа на член 5 став 1 и член 31 точка 6 од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од функцијата јавен обвинител на Република Македонија, се разрешува Ставре Циков.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4406/1
4 декември 2002 година Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1549.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје, се разрешува Димитар Адамов, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4407/1
4 декември 2002 година Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1550.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје II - Скопје, се разрешува Маја Малахова.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4408/1
4 декември 2002 година Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1551.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ВЕЛЕС

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Велес, се разрешува Сашко Лазаров.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4409/1
4 декември 2002 година Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1552.

Врз основа на член 8 став 1, а во врска со член 8-а став 1 точка 4 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

1. Од функцијата директор на Агенцијата за државни службеници се разрешува Рубин Двојаков.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4410/1	Претседател
4 декември 2002 година	на Собранието на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Поповски , с.р.

1553.

Врз основа на член 112, а во врска со член 61 од Деловникот на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИЦИ НА СЕКРЕТАРОТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешуваат од функцијата заменици на секретарот на Собранието на Република Македонија:
- Рокса Георгиевска,
- Јован Јосифовски и
- Муамер Авдиу.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4411/1	Претседател
4 декември 2002 година	на Собранието на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Поповски , с.р.

1554.

Врз основа на член 61 од Деловникот на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменици на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија се именуваат:
- Рокса Георгиевска и
- Фелек Касами.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4412/1	Претседател
4 декември 2002 година	на Собранието на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Поповски , с.р.

1555.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За судии на Врховниот суд на Република Македонија, се избрани:
- Борис Николовски, судија на Апелациониот суд во Скопје и
- Вера Коцо, судија на Апелациониот суд во Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4413/1	Претседател
4 декември 2002 година	на Собранието на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Поповски , с.р.

1556.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОСНОВНИ СУДОВИ

1. За претседател на Основниот суд во Битола е избран м-р Стефан Караманди.
2. За претседател на Основниот суд во Крушево е избран Благоја Бошкоски.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4414/1	Претседател
4 декември 2002 година	на Собранието на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Поповски , с.р.

1557.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИ СУДОВИ

1. За судија на Основниот суд во Скопје I - Скопје е избрана Бојана Давидовиќ, стручен соработник на Апелациониот суд во Скопје.
2. За судија на Основниот суд во Гостивар е избран Мехмет Алиу, заменик јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Гостивар.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4415/1	Претседател
4 декември 2002 година	на Собранието на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Поповски , с.р.

1558.

Врз основа на член 78 став 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА
ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

I. За членови на Комитетот за односи меѓу заедниците се избираат:

- од редот на пратениците Македонци:

1. Каме Петров,
2. Никола Курчиев,
3. Славица Станковска,
4. Михајло Георгиевски,
5. Коце Трајановски,
6. Роза Топузова - Каревска и
7. Ристана Лалчевска.

- од редот на пратениците Албанци:

1. Ејуп Рустеми,
2. Абдилаким Адеми,
3. Фазли Велиу,
4. Рафис Алити,
5. Замир Дика,
6. Ружди Матоши и
7. Абдулади Вејсели.

- од редот на пратениците Турци: Кенан Хасипи.

- од редот на пратениците Власи: Коста Прешоски.

- од редот на пратениците Роми: Неждед Мустафа.

- од редот на пратениците Срби: Иван Стоиљковиќ и

- од редот на пратениците Бошњаци: Рафет Муминовиќ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4416/1 4 декември 2002 година Скопје	Претседател на Собранието на Република Македонија, м-р Никола Поповски , с.р.
---	---

1559.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија, се избираат:

1) Комисија за уставни прашања:

- а) за претседател
Никола Поповски,
- б) за заменик на претседателот
Каролина Ристова,

в) за членови:

1. Тито Петковски,
2. Цветанка Иванова,
3. Трифун Костовски,
4. Иван Стоиљковиќ,
5. Борис Кондарко,
6. Цветле Јанеска,
7. Орданчо Тасев,
8. Жарко Караџоски,
9. Марија Којзеклиска,
10. Љубе Бошковски,
11. Аднан Јашари,
12. Назми Бекири,
13. Ангелка Пеева-Лауренчиќ,
14. Исмет Рамадани,
15. Цевдет Насуфи и
16. Зоран Крстевски.

г) за заменици на членовите:

1. Цветанка Гашоска,
2. Никола Б. Камчев,
3. Јордан Михајловски,
4. Елеонора Петрова - Митевска,
5. Каме Петров,
6. Рафет Муминовиќ,
7. Ристана Лалчевска,
8. Горѓе Палџошковски,
9. Горѓи Трендафилов,
10. Спирос Мавровски,
11. Недим Мемешоски,
12. Ејуп Рустеми,
13. Петар Апостолов,
14. Абдулади Вејсели,
15. Илјаз Халими и
16. Илија Србиновски.

2) Законодавно-правна комисија:

- а) за претседател
Цветанка Иванова,
- б) за заменик на претседателот
Зоран Шапуриќ,
- в) за членови:

1. Јанаќе Витановски,
2. Зоран Томиќ,
3. Каме Петров,
4. Абдулади Вејсели,
5. Жарко Караџоски,
6. Ефтим Манев,
7. Чедомир Краљевски,
8. Аднан Јашари,
9. Хисни Шаќири,
10. Нелко Стојановски,
11. Замир Дика и
12. Љупчо Мешков.

г) за заменици на членовите:

1. Каролина Ристова,
2. Горѓи Спасов,
3. Никола Апостоловски,
4. Цветле Јанеска,
5. Ристе Бислимовски,
6. Слободан Чашуле,
7. Орданчо Тасев,
8. Никола Груевски,
9. Недим Мемешоски,
10. Талат Џафери,
11. Цевдет Насуфи и
12. Марија Којзеклиска.

3) Комисија за одбрана и безбедност:

- а) за претседател
Тито Петковски,
- б) за заменик на претседателот
Јанаќе Витановски,

- в) за членови:
1. Наташа Биковска,
 2. Никола Апостоловски,
 3. Есад Рахиќ,
 4. Иван Стоилковиќ,
 5. Горѓи Трендафилов,
 6. Коце Трајановски,
 7. Џезаир Шаќири,
 8. Талат Џафери,
 9. Гзим Острени,
 10. Благој Голомеов,
 11. Мендух Тачи и
 12. Слободан Даневски.
- г) за заменици на членовите:
1. Благоја Гешовски,
 2. Владо Паунков,
 3. Зоран Томиќ,
 4. Драган Горѓиев,
 5. Љубе Бошковски,
 6. Орданчо Тасев,
 7. Хазби Лика,
 8. Назми Беќири,
 9. Абдулади Вејсели,
 10. Зоран Шапуриќ,
 11. Илјаз Халими и
 12. Илија Китаноски.
- 4) Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците:
- а) за претседател
Зоран Шапуриќ,
- б) за заменик на претседателот
Роза Топузова-Каревска,
- в) за членови:
1. Јанаќе Витановски,
 2. Иван Анастасовски,
 3. Неждед Мустафа,
 4. Цветле Јанеска,
 5. Тасим Сулејманоски,
 6. Аднан Кахил,
 7. Орданчо Тасев,
 8. Ганка Самоиловска-Цветанова,
 9. Агрон Буцаку,
 10. Недим Мемишоски,
 11. Илјаз Халими и
 12. Љупчо Мешков.
- г) за заменици на членовите:
1. Киро Дојчиновски,
 2. Борис Кондарко,
 3. Славица Грковска,
 4. Кенан Хасипи,
 5. Тито Петковски,
 6. Слободан Чашуле,
 7. Силвана Бонева,
 8. Горѓи Трендафилов,
 9. Теута Арифџи,
 10. Невзат Бејта,
 11. Ружди Матоши и
 12. Коце Трајановски.
- 5) Комисија за надворешна политика:
- а) за претседател
Теута Арифџи,
- б) за заменик на претседателот
Агрон Буцаку,
- в) за членови:
1. Горѓи Спасов,
 2. Каролина Ристова,
 3. Игор Ивановски,
 4. Славица Станковска,
 5. Славица Грковска,
 6. Слободан Чашуле,
 7. Ганка Самоиловска-Цветанова,
 8. Михајло Георгиевски,
9. Ејуп Рустеми,
 10. Андреј Жерновски,
 11. Замир Дика и
 12. Слободан Даневски.
- г) за заменици на членовите:
1. Томе Тромбев,
 2. Никола Куркчиев,
 3. Наташа Биковска,
 4. Весна Борозан,
 5. Цветанка Гашоска,
 6. Горѓи Оровчанец,
 7. Аднан Кахил,
 8. Чедомир Краљевски,
 9. Хусеинџеват Хусеини,
 10. Лилјана Ивановска,
 11. Ружди Матоши и
 12. Зоран Крстевски.
- 6) Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот:
- а) за претседател
Стојан Андов,
- б) за заменик на претседателот
Марјан Горчев,
- в) за членови:
1. Каролина Ристова,
 2. Киро Дојчиновски,
 3. Сашо Дохчев,
 4. Ана Андова,
 5. Блаже Стојановски,
 6. Теута Арифџи,
 7. Лилјана Ивановска и
 8. Зиди Целили.
- г) за заменици на членовите:
1. Иван Анастасовски,
 2. Борис Кондарко,
 3. Тито Петковски,
 4. Јанаќе Витановски,
 5. Силвана Бонева,
 6. Фазли Велиу,
 7. Слободан Најдовски и
 8. Фатмир Хасани.
- 7) Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање:
- а) за претседател
Љубе Бошковски,
- б) за заменик на претседателот
Ефтим Манев,
- в) за членови:
1. Никола Апостоловски,
 2. Есад Рахиќ,
 3. Благоја Гешовски,
 4. Славе Арсоски,
 5. Горѓи Трендафилов,
 6. Хазби Лика,
 7. Ангелка Пеева Лауренчиќ и
 8. Мендух Тачи.
- г) за заменици на членовите:
1. Тасим Сулејманоски,
 2. Каме Петров,
 3. Јанаќе Витановски,
 4. Иван Анастасовски,
 5. Ванчо Стаменков,
 6. Талат Џафери,
 7. Петар Апостолов и
 8. Замир Дика.
- 8) Комисија за финансирање и буџет:
- а) за претседател
Никола Груевски,
- б) за заменик на претседателот
Жарко Караџоски,

- в) за членови:
1. Рафет Муминовиќ,
 2. Ангел Димитров,
 3. Емилија Костадинова,
 4. Игор Ивановски,
 5. Гајур Сарач,
 6. Илија Китаноски,
 7. Ванчо Стаменков,
 8. Абдилаким Адеми,
 9. Талат Цафери,
 10. Слободан Најдовски,
 11. Цевдет Насуфи и
 12. Зоран Крстевски.
- г) за заменици на членовите:
1. Драган Горѓиев,
 2. Благородна Мингова-Крепиева,
 3. Љупчо Јордановски,
 4. Славе Арсоски,
 5. Владо Паунков,
 6. Коце Трајановски,
 7. Ристо Пејоски,
 8. Невзат Бејта,
 9. Аднан Јашари,
 10. Ангелка Пеева-Лауренчиќ,
 11. Замир Дика и
 12. Ристана Лалчевска.
- 9) Комисија за економски прашања:
- а) за претседател
Аднан Јашари,
- б) за заменик на претседателот
Абдилаким Адеми,
- в) за членови:
1. Славе Арсоски,
 2. Владо Илиевски,
 3. Весна Борозан,
 4. Благородна Мингова-Крепиева,
 5. Драго Шајновски,
 6. Никола Груевски,
 7. Ванчо Стаменков,
 8. Невзат Бејта,
 9. Слободан Најдовски и
 10. Љубисав Иванов-Синго.
- г) за заменици на членовите:
1. Ангел Димитров,
 2. Игор Ивановски,
 3. Ванчо Горѓиев,
 4. Гајур Сарач,
 5. Љупчо Балкоски,
 6. Коце Трајановски,
 7. Спирос Мавровски,
 8. Агрон Буцаку,
 9. Благој Голомеов и
 10. Љупчо Јордановски.
- 10) Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство:
- а) за претседател
Марјан Горчев,
- б) за заменик на претседателот
Ванчо Стаменков,
- в) за членови:
1. Ванчо Горѓиев,
 2. Мите Николов,
 3. Драган Горѓиев,
 4. Владо Паунков,
 5. Илија Србиновски,
 6. Горѓи Палешковски,
 7. Рафиз Халити,
 8. Хазби Лика,
 9. Петар Апостолов и
 10. Ружди Матоши.
- г) за заменици на членовите:
1. Славица Станковска,
 2. Тасим Сулејманоски,
 3. Сашо Дохчев,
 4. Киро Дојчиновски,
 5. Слободан Чашуле,
 6. Ганка Самоиловска-Цветанова,
 7. Михајло Георгиевски,
 8. Теута Арифџи,
 9. Хазби Лика и
 10. Замир Дика.
- 11) Комисија за транспорт, врски и екологија:
- а) за претседател
Томе Тромбев,
- б) за заменик на претседателот
Иван Стоилковиќ,
- в) за членови:
1. Никола Куркчиев,
 2. Драган Горѓиев,
 3. Цветле Јанеска,
 4. Љупчо Балкоски,
 5. Спирос Мавровски,
 6. Драго Шајновски,
 7. Абдилаким Адеми,
 8. Ејуп Рустеми,
 9. Андреј Жерновски и
 10. Лилјана Ивановска.
- г) за заменици на членовите:
1. Славе Арсоски,
 2. Никола Апостоловски,
 3. Јанаќе Витановски,
 4. Коце Трајановски,
 5. Чедомир Краљевски,
 6. Аднан Кахил,
 7. Гзим Острени,
 8. Рафиз Халити,
 9. Слободан Најдовски и
 10. Соња Лепиткова.
- 12) Комисија за образование, наука и спорт:
- а) за претседател
Соња Лепиткова,
- б) за заменик на претседателот
Благој Голомеов,
- в) за членови:
1. Иван Анастасовски,
 2. Весна Борозан,
 3. Славица Грковска,
 4. Коста Прешоски,
 5. Сашко Кедев,
 6. Горѓи Оровчанец,
 7. Аднан Кахил,
 8. Фазли Велиу,
 9. Хусеинцеват Хусеини и
 10. Ружди Матоши.
- г) за заменици на членовите:
1. Славица Станковска,
 2. Тасим Сулејманоски,
 3. Сашо Дохчев,
 4. Киро Дојчиновски,
 5. Слободан Чашуле,
 6. Ганка Самоиловска-Цветанова,
 7. Михајло Георгиевски,
 8. Теута Арифџи,
 9. Хазби Лика и
 10. Замир Дика.
- 13) Комисија за култура:
- а) за претседател
Елеонора Петрова-Митевска,
- б) за заменик на претседателот
Наташа Биковска,

в) за членови:

1. Јордан Михајловски,
2. Киро Дојчиновски,
3. Славица Станковска,
4. Ганка Самоиловска-Цветанова,
5. Михајло Георгиевски,
6. Гајур Сарач,
7. Фазли Велиу,
8. Невзат Бејта,
9. Роза Топузова-Каревска и
10. Зиди Целили.

г) за заменици на членовите:

1. Ана Андова,
2. Коста Прешоски,
3. Горѓи Спасов,
4. Силвана Бонева,
5. Блаже Стојановски,
6. Тасим Сулејмановски,
7. Теута Арифи,
8. Назми Беќири,
9. Нелко Стојановски и
10. Ружди Матоши.

14) Комисија за здравство:

а) за претседател

Горѓи Оровчанец,

б) за заменик на претседателот

Марија Којзеклиска,

в) за членови:

1. Наташа Биковска,
2. Цветанка Гашовска,
3. Кире Гештаковски,
4. Никола Б. Камчев,
5. Ристо Пејоски,
6. Сашко Кедев,
7. Недим Мемешоски,
8. Рафиз Халити,
9. Петар Апостолов и
10. Фатмир Хасани.

г) за заменици на членовите:

1. Сашо Дохчев,
2. Кенан Хасипи,
3. Мите Николов,
4. Ристе Бислимовски,
5. Илија Китановски,
6. Жарко Караџоски,
7. Абдилаќим Адеми,
8. Назми Беќири,
9. Нелко Стојановски и
10. Ружди Матоши.

15) Комисија за труд и социјална политика:

а) за претседател

Илјаз Халими,

б) за заменик на претседателот

Неждед Мустафа,

в) за членови:

1. Благоја Гешоски,
2. Ана Андова,
3. Ристе Бислимовски,
4. Кире Гештаковски,
5. Силвана Бонева,
6. Блаже Стојановски,
7. Марија Којзеклиска,
8. Гзим Острени,
9. Хусеинцеват Хусеини и
10. Нелко Стојановски.

г) за заменици на членовите:

1. Ружди Матоши,
2. Зоран Томиќ,
3. Благородна Мингова-Крепиева,
4. Цветанка Иванова,
5. Ефтим Манев,
6. Ристо Пејоски,
7. Драго Шајноски,
8. Аднан Јашари,
9. Фазли Велиу и
10. Лилјана Поповска.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4417/1
4 декември 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1560.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, член 227 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и член 3 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА (ПС СЕ)

I. Во Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа, се избираат:

а) за шеф на Делегацијата

Елеонора Петрова-Митевска,

б) за членови на Делегацијата:

1. Теута Арифи и

2. Стојан Андов,

в) за заменици на членовите на Делегацијата:

1. Андреј Жерновски,

2. Цевдат Насуфи и

3. Ганка Самоиловска-Цветанова.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4418/1
4 декември 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1561.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, член 227 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и член 4 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ШЕФ И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА (ПС ОБСЕ)

I. Во Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа се избираат:

а) за шеф на Делегацијата

Горѓи Трендафилов,

б) за членови на Делегацијата:

1. Благој Голомеов и
2. Агрон Буцаку.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4419/1
4 декември 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1562.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, член 227 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и член 5 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА (ИПУ)

I. Шеф на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија е претседателот на Собранието на Република Македонија м-р Никола Поповски.

II. Членови на Делегацијата се:

1. Наташа Биковска,
2. Чедомир Краљевски,
3. Исмет Рамадани и
4. Ангелка Пеева-Лауренчиќ.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4420/1
4 декември 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1563.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, член 227 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и член 6 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ШЕФ И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДИМЕНЗИЈА НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКАТА ИНИЦИЈАТИВА (ПД ЦЕИ)

I. Во Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива се избираат:

- а) за шеф на Делегацијата
Трифун Костовски,

б) за членови на Делегацијата:

1. Сашо Дохчев и
2. Замир Дика.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4421/1
4 декември 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1564.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, член 227 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и член 7 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ШЕФ И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СЕВЕРНОАТЛАНТСКАТА ДОГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА (ПС НАТО)

I. Во Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација се избираат:

- а) за шеф на Делегацијата
Агрон Буцаку,
- б) за членови на Делегацијата:
1. Есад Рахиќ и
2. Слободан Чашуле.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4422/1
4 декември 2002 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1565.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, член 227 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија и член 2 од Одлуката за основање Делегација за соработка со Европскиот парламент („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

I. Во Делегацијата на Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент се избираат:

- а) за претседател на Делегацијата
Лилјана Ивановска,
- б) за заменик на претседателот на Делегацијата
Каролина Ристова,

в) за членови на Делегацијата:

1. Љупчо Јордановски,
2. Зоран Томик,
3. Сашко Кедев,
4. Никола Груевски,
5. Агрон Буцаку,
6. Хусеинцеват Хусеини и
7. Неждед Мустафа.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4423/1 Претседател
4 декември 2002 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1566.

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87 и 36/89 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/99), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

I. Во Одлуката за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2002) во точка 2. под б) за членови: наместо „д-р Љупчо Јордановски, Сеизмолошка опсерваторија - Скопје“ треба да стои „Илија Рајковски, вработен во Македонскиот народен театар во Скопје“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4424/1 Претседател
4 декември 2002 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1567.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со член 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2002), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 4 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2002), во точка 1. под б) за заменик на претседателот: наместо

„Хазби Лика“ треба да стои „Назим Беќири“, под в) за членови во потточка 10, наместо „Азиз Положани“ треба да стои „Ејуп Рустеми“, а под г) за заменици на членовите во потточка 11, наместо „Ејуп Рустеми“ треба да стои „Гзим Острени“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4425/1 Претседател
4 декември 2002 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1568.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99) и член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 45/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 декември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 14,129
- МБ - 98	до 15,390
- БМБ - 95	до 15,654

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 15,848
- Д - 2	до 15,008

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 16,700

г) Мазут	до 11,278 ден/кг.
-----------------	--------------------------

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 51,00
- МБ - 98	до 52,50
- БМБ - 95	до 49,50

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 38,00
- Д - 2	до 37,00

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 28,00

г) Масло за горење (мазут)	до 12,367 ден/кг.
-----------------------------------	--------------------------

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	25,128
- МБ - 98	25,128
- БМБ - 95	22,343
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	12,485
- Д - 2	12,484
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,229
г) Масло за горење (мазут)	0,100 ден/кг.

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 3,20
- МБ - 98	до 3,20
- БМБ - 95	до 3,20
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 3,20
- Д - 2	до 3,20
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20
г) Масло за горење (мазут)	до 0,4 ден/кг.

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 10.12.2002 година.

Бр. 23-6325/1
9 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1569.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. Ристо Стефановски се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5666/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1570.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ-ПРИЛЕП

1. Киро Јовановски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј - Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5866/2
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1571.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА "СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ

1. Викторија Васева Димевска се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Уметничката галерија "Скопје" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5867/2
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1572.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА "СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Уметничката галерија "Скопје" - Скопје, се именува Златко Теодосиевски, дипл. историчар на уметноста, виш кустос во Уметничката галерија "Скопје" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5882/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1573.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТ-
СКА БИБЛИОТЕКА "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" -
СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Народната и универзитетска библиотека "Климент Охридски" - Скопје се именува Борко Зафировски, дипл. режисер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5868/2
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1574.

Врз основа на член 100, став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕ-
НИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ
РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ-ПРИЛЕП

1. За вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј-Прилеп, се именува Рубинчо Белчески, дипл. професор по историја, кустос-историчар во овој Завод.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5883/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1575.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За Генерален секретар на Владата на Република Македонија се именува Снежана Тасиќ, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5896/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1576.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И
СПОРТ

1. Се разрешува Ивон Величковски од должноста заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5897/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1577.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

1. За заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт се именува Петар Силјановски, дипл. политиколог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5898/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1578.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

1. За директор на Државниот завод за геодетски работи се именува Бисера Јакимовска, началник на Одделението за урбанизам и животна средина во Општина Ѓорче Петров - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5899/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1579.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО
И УРБАНИЗАМ**

1. Се разрешува Зоран Мацовски од должноста директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во состав на Министерството за транспорт и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5900/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1580.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И
УРБАНИЗАМ**

1. За директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во состав на Министерството за транспорт и врски се именува Китан Павловски, главен градски инспектор на инспекцијата за комунални работи, за патен сообраќај и за папишта на град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5901/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1581.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА МОНОПОЛСКАТА УПРАВА**

1. Се разрешува Сања Милановиќ од должноста директор на Монополската управа, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5902/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1582.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА МОНОПОЛ-
СКАТА УПРАВА**

1. За директор на Монополската управа, орган во состав на Министерството за економија, се именува Панче Бардаров, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5903/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1583.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ**

1. Се разрешува Зоран Трајчевски од должноста директор на Управата за телекомуникации, орган во состав на Министерството за транспорт и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5904/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1584.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ**

1. За вршител на должноста директор на Управата за телекомуникации, орган во состав на Министерството за транспорт и врски се именува Коста Трпковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5905/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1585.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ**

1. Се разрешува Лефко Манчевски од должноста директор на Управата за хидрометеоролошки работи, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5906/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1586.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ**

1. За вршител на должноста директор на Управата за хидрометеоролошки работи орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Сузана Алчинова Монева, дипл. инж. метеоролог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5907/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1587.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

1. Се разрешува Селјадин Мемети од должноста заменик на директорот на Државниот завод за статистика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5908/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1588.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

1. За заменик на директорот на Државниот завод за статистика се именува Милаим Адеми.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5909/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1589.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА**

1. Се разрешува Владимир Ѓорчески од должноста директор на Бирото за судски вештачења, орган во состав на Министерството за правда.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5910/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1590.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА**

1. За директор на Бирото за судски вештачења, орган во состав на Министерството за правда, се именува Костадин Миленков, адвокат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5911/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1591.

Врз основа на член 88, став 1 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА
СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје се разрешуваат:

- Ламбе Арнаулов,
- Абдулади Абдиу,
- Васил Ефтимов,
- Адем Исаку,
- Кире Јанев,
- Весна Јовановска,
- д-р Димитар Јуруковски,
- Борче Сибиновски,
- Војо Стојановски,
- Бајрам Цапа.

2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје се именуваат:

- Матилда Димовска,
- Владимир Филиповски,
- Крсте Шутиневски,
- Горан Коевски,
- Ратко Чадиковски,
- Биљана Лазаревска,
- Љубица Костовска,
- Зикри Положани,
- Јусуф Илази.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5913/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1592.

Врз основа на член 162 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 14/95, 71/96 и 32/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Скопје се разрешуваат:

- Васко Поповски,
- Фатиме Абдиу,
- Димитрија Дарковски,
- Марија Јорданова,
- Матеја Петрески,
- Зоран Дилов,
- Љупче Ристески,
- Крсто Цанев,
- Фатмир Хасани.

2. За членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Скопје се именуваат:

- Ленка Балаловска,
- Гавро Панов,
- Владо Додевски,
- Самка Ибраимовски,
- Митко Пуреовски,
- Виолета Атанасиевска,
- Зоран Петров,
- Иса Лика,
- Кадри Кадрија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5914/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1593.

Врз основа на член 8 став 2 од Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
"ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА"
- ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ**

1. Реџеп Усеини се разрешува од должноста заменик на генералниот директор на Акционерското друштво "Електростопанство на Македонија" - во државна сопственост - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5915/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1594.

Врз основа на член 8 став 2 од Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ
ДИРЕКТОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
"ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА"
- ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ**

1. За заменик на генералниот директор на Акционерското друштво "Електростопанство на Македонија" - во државна сопственост - Скопје, се именува Тома Глигоријевски, дипл. инж. металург, директор на РЕ Валавница за цевки и профили при ФЗЦ "11 Октомври" - Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5916/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1595.

Врз основа на член 362 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001 и 61/2002), член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 21 точка 21.2 од Статутот на Акционерското друштво за телекомуникации "Македонски телекомуникации" - Скопје, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАСТАПНИК НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ "МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" - СКОПЈЕ**

1. Ламбе Арнаудов се разрешува од должноста застапник на Владата на Република Македонија во Собранието на Акционерското друштво за телекомуникации "Македонски телекомуникации" - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6056/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1596.

Врз основа на член 362 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001 и 61/2002), член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 21 точка 21.2 од Статутот на Акционерското друштво за телекомуникации "Македонски телекомуникации" - Скопје, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАСТАПНИК НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ "МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" - СКОПЈЕ**

1. За застапник на Владата на Република Македонија во Собранието на Акционерското друштво за телекомуникации "Македонски телекомуникации" - Скопје се именува д-р Таки Фити, професор на Економскиот факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6057/1
25 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1597.

Врз основа на член 7 став 1 точки 8 и 9 од Законот за заштита на растенијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98 и 6/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

НАРЕДБА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ПРИ УВОЗ НА КОПИР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Наредбата за преземање мерки при увоз на компир во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 88/2000), во член 2 точка 1 по зборот "тестирање" се додаваат зборовите: "со IF-тест".

Во точката 3 ред 5 по зборот "Македонија" се додаваат зборовите: "од присуството на причинителот на бактериско венеење на компирот во државата од каде потекнува и утврдената состојба од прегледот".

Во точката 8 по точката на крајот се додава нова реченица која гласи: "Евиденцијата за увоз на компир ги содржи следните податоци:

- име и адреса на испраќачот (производителот)
- сорта и семенска категорија (степен на одгој)
- количина
- број на фито санитарно уверение
- број на одобрението на надлежното министерство
- дата и место на увозот".

По точката 8 се додава нова точка 9 која гласи:

"Поединечна пратка на компир треба да биде составена од најмногу две, во Република Македонија лабораториски се уште непроверени партии, освен при увоз на ситен семенски компир (дебелина 28-35 мм), која може да биде составена од најмногу четири, лабораториски се уште непроверени партии. Бројот на партиите при увоз на компир наменет за опити при воведување на нови сорти, односно за истражувачки цели, не е ограничен. Партијата на семенскиот компир е хомогена единица во однос на сортата, квалитетот, потеклото, семенската категорија и произведена на една парцела и под еден производствен број (со ист референтен број). При складирањето, припремата, пакувањето, утоварот и превозот на пратките, мора партиите да бидат меѓусебно одделени".

Член 2

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-11893/1
декември 2002 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

1598.

Врз основа на членовите 1, 5 и 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87, 36/89 и „Службен весник на Република Македонија“ број 82/99), Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“, на седницата одржана на 27 ноември 2002 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО 2002 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ПОВЕКЕГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТАНИЕТО И ЗДРАВСТВОТО ОД ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****I**

За особено значајни повеќегодишни остварувања во областа на културата и уметноста, наградата се доделува на:

1. акад. Крум Томовски, инж. архитект од Скопје и
2. проф. Јорданчо Чевревски, актер од Скопје.

II

За особено значајни повеќегодишни остварувања во областа на образованието и воспитанието, наградата се доделува на:

1. проф. д-р Цвета Гега, албанолог од Скопје,
2. д-р. Коста Пеев, лингвист од Скопје и
3. Глигор Тренчевски, професор по математика од Скопје.

III

За особено значајни повеќегодишни остварувања во областа на здравството, наградата се доделува на:
ЈЗО Завод за нефрологија од Струга.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4404/2 Претседател
5 декември 2002 година на Одборот за доделување на наградата
Скопје „Климент Охридски“,
акад. Цветан Грозданов, с.р.

1599.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 71 и 27 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 20 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се поведува постапка за оценување уставноста на член 2 став (1) во делот “единствено“; член 4 став (1) и (2); член 6 став (1) во делот “исклучиво“; член 16 став (1) во делот “и вршење јавни овластувања“ и во делот “кое адвокатот сам го заверува со свој печат“; член 34 став (3); член 35 точката 5); член 38; член 42 и член 43 од Законот за адвокатурата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2002) и

2. Не се поведува постапка за оценување уставноста на член 3 во делот “и вршење на други работи на правна помош“ и член 17 став (4) од Законот означен во точката 1 од ова решение.

3. Се запира извршувањето на поединечните акти и дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на членовите од Законот означени во точката 1 од ова решение.

4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

5. Ердован Асан од Скопје, Нотарската комора на Република Македонија, Каранфиловски Томислав од Скопје, Здружението на правници од стопанството на Република Македонија и Бирото за заштита на индустриска сопственост при Министерството за економија на Уставниот суд на Република Македонија му поднесоа иницијативи за поведување постапка за оценување уставноста на одредби од вкупно 12 членови од законот означен во точката 1 од ова решение и тоа: “член 2 став (1) во делот “единствено“; член 3 во делот “и вршење на други работи на правна помош“; член 4 став (1) точка 1) и точка 2) во делот “податоци за состојбата на сметките на правни и физички лица во штедно кредитни односи, односно организации на платен промет и деловни банки“; член 4 став (2) во делот “и соработка“; член 6 во делот “исклучиво“; член 16 во делот “и вршење јавни овластувања“ и во делот “сам го заверува со свој печат“; член 17 став (4); член 34 став (3); член 35 точка 5); член 38 став (1) точките 1) и 2); член 42 и член 43.

Според првоподнесената иницијатива, оспорениот дел на членот 2 од Законот бил во спротивност со членот 52 став 4 од Уставот бидејќи истиот имал повратно дејство, а истовремено создавал и значителна правна несигурност на сите останати субјекти кои, исполнувајќи определени законски услови, правото на пружање правна помош и услуги за остварување на правата од определена област, како на пример правата од индустриската сопственост, авторските и други права, го стекнале врз основа на закон и Уставот пред влегувањето во сила на Законот за адвокатурата.

Според наводите во второподнесената и четвртоподнесената иницијатива, пак, со оспорениот дел на членот 2, како и на членот 3, во кој што поимот правна помош бил дефиниран премногу широко, се воспоставувала монополска положба на адвокатите како единс-

твени даватели на правна помош, што не било во согласност со членот 55 од Уставот, ниту со членот 53 исто така од Уставот, кој што адвокатурата ја определувал како самостојна и независна јавна служба што обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во согласност со закон, но не и единствена.

Освен тоа, со оспорените делови од наведените два члена од Законот, според наводите во овие две иницијативи истовремено се повредувало и начелото на владеешето на правото, а се вршело и ограничување на основните човекови и граѓански слободи и права, бидејќи со нив се оневозможувало секој по свој слободен избор да определи лице за кое смета дека најдобро ќе го застапува во неговата работа пред суд, орган на државната управа или друга институција и организација заради заштита и остварување на неговите права и интереси, а при тоа лицето да не мора да е адвокат.

Како причини дека адвокатурата не можела да биде единствена јавна служба која обезбедува и дава правна помош во најширока смисла на значењето на овој поим, скоро во сите иницијативи се наведува и тоа дека во државата постоеле и други органи, јавни служби и правни субјекти кои во согласност со закон била востановени и овластени за пружање на правна помош. Во таа смисла се наведува Нотаријатот, како самостојна и јавна служба, службите за правна помош организирани пред општините, синдикатот и други правни лица регистрирани за давање на правни и интелектуални услуги во согласност со постојните закони чии одредби изрично не престануваат да важат со денот на влегувањето во сила на Законот за адвокатурата.

Освен оспорените делови на членот 2 и 3 од Законот, поради повреда на членот 55 од Уставот се оспорува и членот 6 став 1 од Законот, кој исто така бил на линија на создавање монополска положба на адвокатурата. Со овие одредби од Законот, слободата на пазарот и претприемништвото, како и правото на работа, посебно им се повредувале на лицата - дипломирани правници, со положен правосуден испит, а и на лицата со положен друг специјален испит за заштита на правата од одделни области, поради што овие лице се доведувале во нерамноправна положба во однос на адвокатите.

Понатаму, во иницијативата поднесена од Нотарската комора се тврди дека јавните овластувања предвидени во оспорениот член 4 став (1) точка 1) од Законот се јавни овластувања што ги вршат и нотарите согласно Законот за вршење на нотарските работи.

Од причини што адвокатурата и нотаријатот биле две посебни јавни служби кои се основаат и работат според два посебни закони во кои се утврдени и сосема различни услови, начела и правила на нивното работење, според Нотарската комора, јавните овластувања предвидени во членот 4 став (1) точката 1) од Законот не можеле да ги вршат адвокатите, односно нивното вршење било неспојливо со вршењето на адвокатската дејност. Ова дотолку повеќе што изготвувањето на нотарските акти (пр. изјава за потврда на факти во форма на нотарски акт) се однесувало за работи кои пред донесување на Законот за вршење на нотарските работи, спаѓале во судска надлежност кои ги обавувал исклучиво судија, а сега со изземањето на овие работи од нотаријатот и со нивното пренесување во надлежност на адвокатурата, практично значело дека поранешната вонпроцесна судска надлежност се пренесувала на странката - обичниот граѓанин бидејќи според член 16 став (1) од Законот за адвокатурата за вршење на јавните овластувања утврдени со овој закон адвокатот секогаш треба да има полномошно од странката.

Според наводите во иницијативата поднесена од Нотарската комора, вршењето на јавните овластувања од страна на адвокатите е дискутабилно и од причини што Законот за адвокатурата не содржел ниту една

одредба за начинот, формата, постапката, како и за одговорноста на адвокатурата за нивното извршување, какви што одредби содржел Законот за вршење на нотарските работи.

Во врска со оспорениот дел на членот 4 став (1) точката 2), се наведува дека овластувањето на адвокатите да прибираат известувања и податоци било прешироко поставено и истото можело да се однесува само за оние податоци кои не се тајна и само во случај кога адвокатот имал полномошно и се водела одредена постапка во која требало податокот да се примени.

Исто така, овластувањето за прибирање на овие податоци можело да се однесува само за странката што го дала полномошното, а не и за спротивната странка.

Членот 4 став (2) во делот "соработка" од Законот не бил во согласност со Уставот (при тоа не се посочува членот од Уставот со кој оваа одредба не е во согласност) бидејќи соработката на адвокатот со судовите и другите органи, била забранета.

Членот 16 став (1) во оспорените делови не бил во согласност со Уставот бидејќи вршењето на јавни овластувања морало да произлегува од закон, а не да се добива со полномошно издадено од странката.

Одредбата на членот 17 став (4) од Законот според наводите во иницијативата поднесена од Нотарската комора била неприменлива, дури и штетна, и создавала правна несигурност, затоа што адвокатот не бил и не можел да биде повереник на двете странки, но бил полномошник, застапник само на едната странка и тешко дека при составување на двострани правни работи ќе можел да ги штити интересите на договорените страни, кои во најголем број случаи биле спротивставени. Од овие причини и оваа одредба не била во согласност со Уставот.

Имајќи ги предвид функциите, целите и овластувањата на адвокатското коморско здружување, подносителот на првата иницијатива смета дека трговската дејност е неспојлива со адвокатската дејност, па затоа и ја оспорува уставноста на член 34 став (3) и член 35 став 1 точка 5 од Законот. Овие законски одредби според овој подносител истовремено предизвिकувале и правна иронија бидејќи со одредбите на членовите 2, 3, 6 и 38 од Законот за адвокатурата, на трговските друштва не име се дозволувало вршење на адвокатската дејност, а од друга страна, со овие одредби, на Адвокатската комора и се овозможувало вршење на трговска дејност.

Оспорувањето на членот 38 став (1) точките 1) и 2) од Законот, во кој се предвидени казни одредби, е поврзано со причините поради кои се оспоруваат другите одредби од Законот, кои се и основа за санкционирање на дејствијата предвидени со овој член.

Членовите 42 и 43 се оспоруваат од повеќе причини и аспекти и тоа:

Според наводите на иницијативата на Нотарската комора, со членот 42 алинеја 1 се повредувал принципот на владеењето на правото бидејќи формулацијата на оваа алинеја создавала конфузија во правниот систем во делот на вршењето на нотарските работи, а со тоа и правна несигурност на граѓаните. Имено, законодавецот при определбата за престанување на важење на одредбите од Законот за вршење на нотарските работи наведени во алинејата 1 на член 42 од Законот не водел сметка дека нотарот има овластување да составува нотарски акти, записници и потврди и според други закони кои во овој член не се предвидени да престанат да важат, па со престанување на важење на одредбите од овој закон кои ја регулирале постапката за составување на нотарски акт, нотарот бил доведен во ситуација при составување на нотарски акт чие составување му е дозволено да измислува постапка по сопствено наоѓање, што доведувало до сериозна правна несигурност на граѓаните и до нарушување на принципот на владеењето на правото воопшто.

Така, при внесување на оваа оспорена одредба законодавецот не ги имал предвид одредбите на членот 15 став 2 точка 3, член 18-а и други членови од Законот за извршната постапка, потоа членот 81 од Законот за меница, членот 33 од Законот за сопственост и други стварни права, Законот за трговските друштва и ред други закони кои предвидувале постапување на нотарот преку составување на писмена во форма на нотарски акт. Во овој контекст се наведува дека и сите подзаконски акти со кои е регулирано работењето на нотарот не биле изменети, а во истите се оперирало со терминот нотарски акт.

Во оваа иницијатива исто така се наведува дека нема земја во светот во која на нотарот му е одземена можноста да составува нотарски исправи, како акти, записници и потврди и дека со одземањето на ваквата можност, се рушел концептот на латинскиот нотаријат кој е усвоен во Законот за вршење на нотарските работи, а рушењето на ваквиот концепт би довело и до исклучување на Нотарската комора на Република Македонија од Унијата на латинскиот нотаријат (Светско здружение на нотарските комори).

Уставноста на оспорениот член 42 алинеите 2 и 3 од Законот, се оспорува од причини што прашањата кои биле уредени во членот 120 од Законот за индустриската сопственост и членот 5 од Законот за заштита на топографијата на интегралните кола, кои што според оспорените одредби на член 42 престануваат да важат со денот на влегувањето во сила на Законот за адвокатурата, немале никаква врска со прашањата што ги уредувал овој закон. Ова посебно се однесувало за членот 5 од Законот за заштита на топографијата на интегралните кола, бидејќи во овој член бил утврден само органот на управата пред кој се води постапката за заштита на топографиите на интегралните кола, со кое прашање инаку не се занимавал Законот за адвокатурата.

Од друга страна, со оглед дека со членот 120 од Законот, а и со било кој друг член од овој закон, адвокатите не биле исклучени од можноста за застапување или пружање на друг вид правна помош во постапката за заштита на правата од оваа област, но само, како и другите лица кои можеле да бидат застапници во оваа постапка, требало да имаат положено стручен испит од областа на индустриската сопственост, кој што испит, пак со овој закон како *lex specialis*, бил предвиден поради специфичноста на оваа област, за која покрај правната била утврдена и посебна стручна научно-техничка оспособеност, се смета дека со укинувањето на овој член од Законот за индустриска сопственост, законодавецот излегол надвор од рамките на уредувањето на адвокатската дејност, при тоа сметајќи дека посебната стручно-техничка оспособеност неможе да биде предмет на Законот за адвокатурата, во негативна функција. Укинувањето на оваа одредба повторно го имплицирало прашањето за повратното дејство на Законот за адвокатурата и внесување на правна несигурност на околу 196 лица кои го положиле овој испит.

И на крај, членот 43 од Законот во сите иницијативи главно се оспорува од причини што според овој член престанувале да важат одредби од Законот за парничната постапка и Законот за општата управна постапка кои согласно Уставот се носеле со двотретинско мнозинство, па според наводите во иницијативите не можело со еден закон што се донесува со просто мнозинство да се укинуваат одредби од закони што се носат со двотретинско мнозинство. Измената на тие закони можела да се врши само на начин и постапка во која се донесени, а не и со друг закон, како што е тоа направено во конкретниот случај со Законот за адвокатурата.

Наведувајќи дека оспорените членови од Законот предизвикале хаос и конфузија во правниот систем, а истовремено и сериозни последици во работењето на субјектите кои пред донесувањето на Законот за адво-

катурата, освен адвокатите, имале право да обезбедуваат и даваат правна помош, како и со оглед на последиците што ги трпеле граѓаните и правните лица при остварувањето и заштита на нивните права и интереси пред судовите, државните и другите органи и организации, во иницијативите се предлага Судот, до донесувањето на конечна одлука, да изрече временна мерка за запирање на примената на оспорените одредби и на извршувањето на поединечните акти и дејствија донесени, односно преземени врз основа на овие одредби.

6. Судот на седницата утврди дека според членот 2 став (1) од Законот, адвокатурата е самостојна и независна јавна служба која единствено (оспорен дел) обезбедува и дава правна помош.

Во членот 3 од Законот е утврдено во што се состои правната помош, па во таа смисла меѓу таксативно наброените работи е утврдено дека правната помош се состои и во вршење други работи на правна помош, во кој дел се оспорува овој член.

Според оспорениот член 4 став (1) точката 1) од Законот, јавните овластувања што ги вршат адвокатите се состојат во вршење на правни работи како што се: право на составување исправи со изјава за потврда на факти, освен за залог за подвижни предмети и права и хипотека, потврдување на заклучоци на собранија на трговски друштва, здруженија на граѓани, фондации и други правни лица и заверување на адвокатско полномошно.

Во ставот (1) точката 2) од истиот овој член на Законот се утврдени јавни овластувања кои се состојат во правото на прибирање известувања врз основа на посебно полномошно од странката, од судовите и другите државни органи, јавни служби и правни лица, кои се должни без одлагање да му ги достават на адвокатот за странката и спротивната странка, а се однесуваат на податоци за плата, односно висина на пензија, социјална помош, инвалиднина или друга рента, потоа на податоци од казнена, матична, даночна и земјишно книжна, односно катастарска евиденција, како и други податоци, меѓу кои и податоци за состојбата на сметките на правни и физички лица во штедно-кредитни односи, односно организации на платен промет и деловни банки“, во кој дел посебно е оспорена одредбата на оваа точка од ставот (1) на членот 4.

Во ставот (2) на членот 4 од Законот е утврдено дека во вршењето јавни овластувања адвокатот остварува службени контакти и соработка (оспорен дел) со судовите, органите за внатрешни работи, други државни органи и организации или други институции кои вршат јавни овластувања и правни лица во текот на целото работно време.

Во членот 6 став (1) од Законот утврдено е дека адвокатската дејност ја вршат исклучиво адвокати.

Според членот 16 став 1 од Законот, овластувањето за давање правна помош и вршење јавни овластувања (оспорен дел) адвокатот поединец и адвокатите здружени во адвокатско друштво ги добиваат со полномошно издадено од странката кое адвокатот само го заверува со свој печат (оспорен дел).

Во оспорениот член 17 став (4) од Законот утврдено е дека при составување на двострани правни работи, договори и друго адвокатот е должен совесно да ги штити интересите на договорните странки без разлика која од нив побарала правна помош и која странка ја плаќа наградата. Ако меѓу странките настане спор во врска со договорот составен од адвокат, тогаш тој не може да учествува како полномошник на ниту една странка.

Според оспорениот член 34 став (3) од Законот, Адвокатската комора на Република Македонија може да формира трговско друштво под услови и начин утврдени во закон, а според оспорениот член 35 точката 5) добивката од работењето на трговското друштво формирано од Адвокатската комора е еден од изворите на приходи од кои се финансира Адвокатската комора.

Според оспорените точки 1) и 2) на ставот (1) на член 38 од Законот ќе се казни за прекршок: 1) лице кое спротивно на членот 6 став (1) од овој закон се јавува како полномошник или дава правна помош на правно лице со кое не е во работен однос или на физичко лице со парична казна од 25.000,00 до 50.000,00 денари и 2) лице кое спротивно на член 6 став (1) од овој закон за награда се занимава или се јавува како полномошник или дава правна помош на правно лице со кое не е во работен однос или на физичко лице, со парична казна од 25.000,00 до 50.000,00 денари.

Според оспорениот член 42 од Законот, со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

- одредбите од членовите 6, 41, 41-а, 42, 43, 50, 56 и 138 од Законот за вршење на нотарски работи, како и сите одредби што се однесуваат на право на нотарот да составува исправи, нотарски акт, освен за залог на подвижни предмети и права и хипотека и да застапува („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/96 и 25/98);

- членот 120 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93) и

- членот 5 од Законот за заштита на топографијата на интегралните кола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98).

Според оспорениот член 43 од Законот, со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

- членот 83 ставови 1 и 4 од Законот за парнична постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/98) и

- членот 58 став 1 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/86).

7. При оценување на уставноста на оспорените членови од Законот, Уставниот суд, меѓу другото, особено ги имаше предвид следните уставни одредби:

Во член 8 од Уставот, како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се утврдени и основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото и слободата на пазарот и претприемништвото.

Според член 9 од Уставот, кој е и прв во поглавјето - II „Основните слободи и права на човекот и граѓанинот“, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба и тие, исто така се еднакви пред Уставот и законите.

Слободниот избор на вработување и достапноста на секое работно место, на секому под еднакви услови, се едни од основните и најбитни прашања од комплексот на правото на работа, кое спаѓа во категоријата на социјално-економските права утврдени со Уставот.

Од аспект на причините поради кои се оспоруваат наведените одредби од Законот како значајни Судот ги имаше предвид и одредбите од Уставот со кои е утврдено системот на гаранции, а особено на заштитата на слободите и правата на човекот и граѓанинот и тоа:

Член 50 став 1 од Уставот, според кој секој граѓанин може да се повика на заштита на слободите и правата утврдени со Уставот пред судовите и пред Уставниот суд на Република Македонија во постапка заснована врз начелата на приоритет и итност, а според ставот 2 на овој член, се гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања.

Член 52 став 3 од Уставот, според кој законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по исклучок што го утврдува Собранието, со

денот на објавувањето и ставот 4 на овој член според кој законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Во членот 53 од Уставот, адвокатурата е утврдена како самостојна и независна јавна служба што обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во согласност со закон.

И на крај во членот 54 од Уставот, кој е и последен од поглавјето за гаранциите на основните слободи и права е утврдено дека слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничуваат само во случаи утврдени со Уставот, дека ова ограничување може да се пропише за време на воена или вонредна состојба и дека ограничувањето не може да биде дискриминаторско и не може да се однесува за изрично наброените слободи и права во овој член од Уставот.

Од содржината и значењето на наведените уставни одредби како општ заклучок произлегува дека основните слободи и права на човекот и граѓанинот признаваат меѓународното право и утврдени со Уставот, не само што се утврдени како една од темелните вредности на уставниот поредок, но за нивното остварување и заштита се утврдени и соодветни уставни услови и основи. Во таа смисла посебно се значајни гаранциите на основните слободи и права, меѓу кое е утврдена и адвокатурата како еден од основните предуслови за остварување и заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот.

Според мислењето на Судот, целта на член 53 од Уставот е да се утврди статусот и положбата на адвокатурата како самостојна и независна јавна служба што обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во согласност со закон, што е израз на фактот дека правната помош дадена од стручно-квалификувана, самостојна и независна служба е основна гаранција за остварување и заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот.

Меѓутоа, вклучувањето и утврдувањето на адвокатурата со означениот статус и својство, како една од уставните гаранции за основните слободи и права, не значи дека таа е и единствено надлежна за пружање и обезбедување на правна помош.

Секое толкување на членот 53 од Уставот, во смисла дека тој ја исклучува можноста правна помош да обезбедуваат и други субјекти, освен адвокатурата, според Судот би било многу рестриктивно и не би соодветствувало на значењето и уставниот третман на слободите и правата на човекот и граѓанинот.

При тоа, особено треба да се има предвид дека слободите и правата на човекот и граѓанинот, односно нивното гарантирање, според Преамбулата на Уставот претставува една од целите за неговото донесување и дека тие се една од темелните вредности на кои се заснова уставниот поредок на Република Македонија.

Исто така, карактеристично за уставното нормирање на слободите и правата на човекот и граѓанинот е и тоа што основните слободи и права оригинерно се утврдени во самиот Устав и што тие се уредени во вториот дел (глава) што доаѓа по Основните одредби, а пред нормите за организацијата на власта и другите одредби од уставен карактер.

Од ваквиот приод и однос на Уставот кон човековите слободи и права произлегува и нивната првенствена улога и вредност во утврдувањето и градењето на Република Македонија, како суверена, самостојна и пред се демократска држава, чиј суверенитет произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните.

Наведените карактеристики даваат основа за заклучок дека интенцијата на Уставот е со закон да се утврдуваат норми кои ќе овозможуваат уставно утврдените слободи и права да се остваруваат посодржајно и поцелосно, а со цел да се обезбеди што е можно пореален

сооднос помеѓу нормите на Уставот за слободите и правата и нивното реализирање, а не норми кои нема да се во оваа функција, односно кои ќе претставуваат кочица за тоа.

Разгледувајќи ги оспорените делови на членовите 2 и 6 од Законот во контекст на гореизнесеното Судот смета дека тие не кореспондираат со улогата, значењето и воопшто со определбите изразени во Уставот во поглед на слободите и правата на човекот и граѓанинот. Ова од причини што решението во овие оспорени одредби од Законот, според кое правната помош, од било кој вид, единствено и исклучиво ја обезбедуваат адвокатите, односно адвокатурата, според Судот не е во интерес на граѓаните и не е во функција на поцелосно и поефикасно остварување на нивните права и интереси, со оглед дека тоа, прво е премногу рестриктивно во однос на кругот на лицата, односно субјектите од кои што граѓаните досега, а тргнувајќи пред се од сопствениот интерес, можеа да избираат кој ќе ги застапува во постапките пред судовите, органите на државната управа или други организации и институции што вршат јавни овластувања. Второ, ова решение создава нееднаквост, односно дискриминација меѓу граѓаните по основ на нивната имотна состојба бидејќи правната помош во овој случај ќе им биде достапна само на онаа категорија граѓани кои ќе имаат средства да ги платат услугите на адвокатите, што не беше случај пред донесувањето на овој Закон за адвокатурата.

И не само тоа. Консеквенциите од утврдување на монополската положба на адвокатурата во давање и обезбедување правна помош би биле уште подрастични и понеповолни ако се има предвид дека Законот не содржи правила и критериуми според кои ќе се утврдува наградата и трошоците на адвокатите, но Адвокатската комора во тоа е сосема слободна и независна. Во вакви услови логично се поставува прашањето која е гаранцијата дека адвокатите нема да го фаворизираат нивниот материјален интерес, со определување на неоправдано високи цени на нивните услуги, место да утврдат поприфатливи услови за да нивните услуги бидат достапни за поширок круг на граѓани, па и на оние со понизок стандард, што би било во согласност и со социјалниот карактер на Републиката.

Поради наведените причини, Судот смета дека овие оспорени одредби место да имаат позитивен одраз, тие негативно ќе се одразат врз реалното остварување на слободите и правата на граѓаните што секако не е во согласност со интенциите на Уставот во тој поглед.

Бидејќи правната помош е предуслов за остварување скоро на сите слободи и права, со овие законски одредби истовремено на индиректен начин се врши ограничување и на другите права и слободи на граѓаните, а во прв ред на правото да бараат судска заштита.

Имено, според ова решение, правото на судска заштита на сите индивидуални права и правни интереси на граѓаните, во случај кога тие не се способни сами да се застапуваат, односно репрезентираат, повторно ќе им биде достапно само на оние кои можат да платат адвокат, а не и на оние кои немаат таква можност. Односно, овие последните не ќе можат рамноправно да учествуваат во процесната и другите судски постапки против оние граѓани кои можат своите права да ги штитат со ангажирање на адвокат, поради што се нарушува и процесната рамнотежа поради нееднаквата имотна состојба на странките во постапката.

Понатаму, имајќи ги предвид условите за упис во именикот на адвокатите, со кој се стекнува својството на адвокат, Судот смета дека решенијата според кои адвокатите се единствено надлежни за давање и обезбедување правна помош не може да се оправда ниту од аспект дека тие се единствено квалификувани за тоа. Ова од едноставна причина што адвокатите се само дел од единствената правна професија и тие имаат исто знаење и способности како и другите лица со завршен

правен факултет и положен правосуден испит. Со тоа што овие лица не се определиле професионално да се бават со адвокатура, не ги прави помалку квалификувани од адвокатите да и тие даваат правна помош, било на граѓаните или на правните лица во кои се вработени, се разбира во случаи и под услови определени со закон.

Од друга страна, условите за квалитетно давање на правна помош, а во рамките на тоа и за квалитетно застапување, не можат да бидат идентични во различни случаи и во различни предмети. Некои предмети, со оглед на нивната специфичност, освен правно образование, бараат познавање и од други области, па затоа сите адвокати не можат да бидат подеднакво стручно способни и квалификувани за давање правна помош и застапување во сите случаи.

И на крај, како заклучок, оспорените делови на членовите 2 и 6 од Законот, со кои се воспоставува монополска положба на адвокатурата во давањето и обезбедувањето на правна помош на граѓаните и правните лица и тоа во сите области, и во сите постапки и случаи, без исклучок, се крајно рестриктивни и неповолни, бидејќи со нив на индиректен начин се врши ограничување и на сите други права и слободи на граѓаните утврдени во Уставот, кое ограничување, пак, не само што нема директен основ во Уставот, но е прекумерно неоправдано и од аспект на членот 53 од Уставот, бидејќи ја надминува неговата цел и суштина.

Освен тоа, употребените термини „единствено“ и „исклучиво“ во членовите 2 и 6 од Законот создаваат конфузија и дисхармонија во правниот режим на обезбедување правна помош воопшто, бидејќи во постојната регулатива, односно во други закони, кои не престанале да важат, се уште се содржани решенија кои, исто така, се однесуваат за пружање и обезбедување правна помош, но од други субјекти, односно лица што не се адвокати. Ваквата состојба создава правна несигурност како кај граѓаните и правните лица, така и кај органите што треба да ги применуваат овие закони. Ова дотолку повеќе што давањето правна помош спротивно на овие членови од Законот во членот 38 став (1) точките 1) и 2), кои исто така се оспорени, е санкционирано како прекршок, со што практично иако формално-правно не престанале да важат одредбите од другите закони тие не можат или поточно не смеат да се применуваат.

Во овој контекст значајно е да се истакне дека според мислењето на Судот определувањето дали во сите или во некои и во кои случаи, односно предмети и во кои постапки и пред кои органи е потребна стручна помош на странките од страна на адвокат, се прашања што треба да се уредуваат со други закони, а не со Законот за адвокатурата бидејќи според Судот овој закон треба да се занимава само со организациони прашања и прашања што се од значење за функционирање на адвокатурата, како самостојна и независна јавна служба.

Поради сето напред наведено, пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорените делови на членовите 2 и 6 од Законот со Уставот во целина, а посебно со член 8 алинеите 1 и 3, член 9, член 50, член 53, член 55 и член 54 став 1 од Уставот.

Причините поради кои се оспорува членот 3 од Законот во делот „и вршење на други работи на правна помош“ Судот смета дека сами за себе не претставуваат доволна основа за изразување на сомнение во уставноста на овој дел од членот 3, бидејќи при дефинирање на определени поими тоа е вообичаена практика, а такво решение беше предвидено и во стариот закон за адвокатурата.

Во оспорениот член 4 од Законот за прв пат се утврдени работи кои адвокатурата ќе ги врши како јавни овластувања што според член 53 од Уставот не е спорно како можност да се утврдат со закон.

Меѓутоа, освен можноста за вршење на јавни овластувања од страна на адвокатурата и организации или институции (утврдени во членовите 15, 50 и 77) Уста-

вот од 1991 година, за разлика од Уставот од 1974 година, не содржи ни една одредба во смисла на карактерот, видовите, начинот и постапката на доверување на вршење јавни овластувања од страна на овие субјекти.

Според правната наука, пак, јавните овластувања се функции на државата чие вршење се доверува на установи, организации и заедници и најчесто се однесуваат за: уредување на одделни односи од пошироко значење, решавање во поединечни управни работи, водење евиденци, издавање јавни исправи и сл. На овие субјекти правото да вршат јавно овластување им се пренесува со закон. Јавното овластување на субјектите им дава способност во однос на поединците, правни лица и други субјекти да настапуваат со авторитет на власт, па затоа и за нив важат правилата што се однесуваат на органите на власта.

Поради тоа, вршењето на јавното овластување потполно се регулира со закон со цел да се избегне можноста од злоупотреба и да се обезбеди нивно одговорно вршење потребно во интерес на органот во чие име се врши тоа. Исто така, битен елемент е вршењето на јавното овластување да биде контролирано од државата, која го задржува правото да врши надзор над законитоста на работата на субјектот на кого му е доверено.

Спротивно на изложеното, Законот, освен што во член 4 став (1) точката 1) како јавни овластувања го утврдува составувањето на исправи со изјава за потврда на факти и потврдувањето на заклучоци тој не содржи конкретни одредби за тоа во која форма, за кои факти, со каква содржина и на кој начин адвокатите ќе ги составуваат и потврдуваат актите (исправите и заклучоците), а ниту содржи одредби за тоа на кој начин и од кој државен орган ќе се врши контрола и надзор над законитото вршење на овие јавни овластувања.

Ако се има предвид дека и за субјектите на кои им е доверено вршење на јавното овластување важи принципот на законитост, како и за другите државни органи, а кој принцип се изразува во обврската на сите субјекти на кои со закон и е доверено јавното овластување актите, меѓу кои и јавните исправи, како и преземањето на дејствијата да ги донесуваат, односно преземаат во однапред со закон определена процедура и форма, и содржината на нивните акти (јавни исправи), односно нивните дејствија да бидат во согласност со закон, тогаш Законот за адвокатурата поради тоа што не ги уредил сите наведени прашања не обезбедува законско работење на адвокатите, односно работење во согласност со закон, а ниту одговорност и контрола од државата над извршувањето на овој вид доверени јавни овластувања. Напротив, адвокатите при ваква состојба на работите се доведени во состојба во секој конкретен случај на вршење на јавните овластувања по сопствено наоѓање, односно самостојно да одлучуваат како ќе постапуваат, што не е гаранција за еднаквост и правна сигурност на граѓаните.

Оттука, иако не е спорно дека составувањето на исправи и потврдувањето на заклучоци утврдени во член 4 став (1) точка 1) од законот, место Нотаријатот, отсега натаму можат да ги вршат адвокатите како јавно овластување, меѓутоа со оглед дека нивното извршување е утврдено на начин кој што не обезбедува еднаквост и правна сигурност, ниту владеење на правото, а поради горенаведените причини, пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на овие одредби на точката 1) став (1) на членот 4 од Законот со членот 8 алинеја 3 и член 9 од Уставот.

Во однос на заверувањето на адвокатско полномошно, кое како јавно овластување исто така е утврдено во членот 4 став (1) точка 1), Законот нуди решение во поглед на формата и начинот на кој адвокатите ќе го вршат овој вид на јавно овластување, што не е случај за другите видови јавни овластувања утврдени во истата точка на ставот (1) на членот 4 (за составување на исправи и потврдување на заклучоци).

Меѓутоа, и овој вид јавно овластување кое според член 16 се врши со печат на адвокатот, пред Судот се проблематизира. Имено, ако се има предвид дека заверката на полномошно, и според Законот за општата управна постапка и според Законот за парнична постапка, органот може да ја побара во случај кога ќе се посомнева во неговата вистинитост, а која вистинитост според овие членови од Законот фактички со свој печат треба да ја гарантира и потврди адвокатот кој што истовремено е и полномошник, односно едно од лицата меѓу кое е направено полномошното, тогаш според Судот ваквата заверка не е доволна гаранција за вистинитоста на полномошното во која органот се посомневал бидејќи не се обезбедени инструменти за надзор и за заштита од евентуална злоупотреба при вршење на овој вид јавно овластување.

Одредбата на точката 2) на ставот (1) од членот 4 на Законот, чиј дел исто така е предмет на оспорување, не е третирана заедно со точката 1) на ставот (1) на истиот овој член, бидејќи јавното овластување утврдено во оваа точка е од поинаква природа и карактер (не се однесува на составување јавни исправи и потврдување записници). Имено, според оваа точка јавното овластување што адвокатите имаат право да го вршат во правните работи се состои во нивното право, врз основа на посебно полномошно од странката, од судовите и другите државни органи, јавни служби и правни лица да бараат да им доставуваат определени податоци, како за странката што го дала овластувањето за тоа, така и за спротивната странка.

Овој вид на јавно овластување, иако во правната теорија не се среќава, според мислењето на Судот не е спорно од аспект на ефикасност и растеретеност на органите самите да ги бараат наведените податоци кога се потребни тие да одлучуваат по барање на граѓаните, но е дискутабилно што е утврдено дека се остварува врз основа на посебно полномошно од странката, а уште повеќе што врз основа на тоа полномошно адвокатот може да бара податоци и за спротивната странка во спорот, односно во постапката.

Имајќи предвид дека во конкретниот случај посебното полномошно од странката претставува основ за вршење на јавното овластување утврдено во точката 2) на ставот (1) од членот 4 од Законот, Судот смета дека ваквата законска одредба не кореспондира со прифатениот концепт за јавното овластување според кој јавното овластување се пренесува и остварува врз основа и по сила на законот.

Освен тоа, ако странката и без оваа одредба од Законот има право полномошникот, во конкретниот случај адвокатот, да го овласти во нејзино име и на нејзина сметка во постапката пред државните органи, институции и други правни лица да ги преземе сите дејствија, вклучувајќи и барање на овие податоци кои се однесуваат за нејзе и дека овие дејствија го имаат истото правно дејство како да ги преземала самата странка, тогаш сосема оправдано се поставува прашањето која е смислата адвокатот барањето на наведените податоци за странката чиј полномошник е да го врши како јавно овластување, при тоа имајќи го предвид карактерот и значењето на овој институт, како и тоа дека јавното овластување се врши во име на органот што го пренел неговото вршење.

Од друга страна, оваа законска одредба во делот според кој врз основа на издадено полномошно од странката адвокатот може да бара доставување на податоци и за спротивната странка, иако од неа нема полномошно, се коси со институтот полномошно (полномошник) и го изместува значењето, како и улогата и функцијата поради која е востановен овој институт. Ова затоа што, со оваа законска одредба фактички се допушта странката на својот полномошник-адвокат да му пренесе поголеми права од оние што самата ги има, што е недозволиво, а на овој начин истовремено се по-

вредува и уставната гаранција на сигурност и тајност на личните податоци на спротивната странка, со акт и постапка за кои не постои уставен основ.

Поради наведените причини пред Судот основано се постави прашањето за согласност со Уставот на точката 2) на ставот (1) на членот 4 од Законот и тоа во целина, а не само во нејзиниот оспорен дел.

Ставот (2) на член 4 од Законот иако не е оспорен, но со оглед дека е во функција на извршување на јавните овластувања утврдени во ставот (1), а поврзано со овој став се и оспорените делови на член 16 став 1 од Законот, Судот и за овие одредби го постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

Во однос на оспорениот член 17 став (4) од Законот, Судот оцени дека тој не е во несогласност со Уставот, бидејќи составувањето на двострани правни работи (договори и сл.) како еден вид на правна помош што ја обезбедуваат адвокатите на начин и под услови утврдени во овој член, го допушта и самиот член 53 од Уставот. Од друга страна утврдената должност на адвокатот при составувањето на двострани правни работи совесно да ги штити интересите на двете договорни страни и забраната, во случај на спор во врска со договорот што го составил, да не може да биде полномошник на ниту една од странките на тој договор, е во функција на обезбедување поголема законитост, непристрасност и совесност при давањето на овој вид правна помош, а е во насока и на зголемување на довербата на граѓаните во работата на адвокатите.

Имајќи предвид дека според Законот, Адвокатската комора се основа, односно организира заради вршење на точно определени работи (да одлучува за стекнување и престанок на правото на вршење адвокатска дејност, да одлучува за одговорноста на адвокатите во извршувањето на нивните должности и при тоа да изрекува соодветни дисциплински мерки, да ја донесува тарифата и ја утврдува висината на уписнината, да се грижи за стручното оспособување и усовршување на адвокатите и др.) а некои од нив по својот карактер и значење претставуваат и јавни овластувања, иако во Законот не се така определени, Судот смета дека Адвокатската комора нема правен субјективитет да основа трговско друштво.

Или поконкретно, основањето на трговско друштво од страна на Адвокатската комора и нејзиното финансирање од добивката од неговото работење, според мислењето на Судот, е неспоиво со јавно-правниот статус на Адвокатската комора, и на адвокатурата воопшто, како и со целите и функциите заради кои, а согласно уставно-утврдената положба на адвокатурата, со Законот за адвокатурата се основа, односно е утврдена обврската на адвокатите да се организираат во Адвокатска комора.

Поради тоа, пред Судот основано се постави прашањето за согласност на член 34 став (3) и член 35 точка 5) од Законот со членот 53 од Уставот.

Бидејќи оспорените одредби на членот 38 став (1) точките 1) и 2) по својот карактер се казнени одредби и со нив се санкционира давањето на правна помош спротивно на член 6 став (1) од Законот, а за членот 6 став (1), како и за член 2 став (1) од Законот, кои што претставуваат основа за овие казнени одредби, Судот основано изрази сомневање во нивната уставност, тогаш логично следуваше Судот да го постави прашањето за согласност со Уставот и на овие одредби од Законот.

Одредбите на членот 38 став (1) точките 3) и 4) не се оспорени со овие иницијативи, но бидејќи со нив се санкционираат дејствијата спротивни на вршењето на јавните овластувања утврдени во него, Судот по сопствена иницијатива одлучи и за овие одредби на членот 38 да го постави прашањето за нивната уставност, како и за членот 4 од Законот.

Од одредбите на членовите 2 и 6 од Законот, според кои адвокатурата единствено обезбедува и дава правна помош и адвокатската дејност исклучиво ја вршат адвокатите јасно произлегува дека целта и определбата на

законодавецот со донесувањето на овој закон била на адвокатурата да и обезбеди ексклузивно право да дава и да им обезбедува правна помош на граѓаните и правните лица во постапките за остварување на нивните права и правните интереси. Според образложението на Предлогот на Законот ова право на адвокатурата било во согласност со членот 53 од Уставот.

Следствено на тоа, во членовите 42 и 43 од Законот е предвидено со неговото влегување во сила да престанат да важат одредените одредби од законите утврдени во овие членови.

За тоа пак, дали адвокатурата според член 53 од Уставот е единствено надлежна за обезбедување правна помош, од какво што толкување тргнал законодавецот при донесување на овој закон, се дадени доволно елементи и аргументи врз кои се заснова и одлуката на Судот во врска со уставноста на оспорените делови на членовите 2 и 6 од Законот. Со оглед дека тие аргументи истовремено се основа за поставување на прашањето за уставноста и на оспорените одредби на членовите 42 и 43 од Законот, на ова место, ќе се укаже само на некои правни и фактички состојби и последици што според мислењето на Судот се предизвикани со престанување на важење на одредбите од законите наведени во овие членови од Законот.

Имено, и по престанување на важењето на членовите од законите наведени во членовите 42 и 43 од Законот, во правниот систем на Република Македонија останаа да важат одредби од редица други закони кои исто така предвидуваат дека полномошник, освен адвокат може да биде и друго лице. Вакви одредби и понатаму се содржани и во самиот Закон за парничната постапка (член 84) и во Законот за индустриска сопственост (член 10).

Ваквата состојба, од една страна укажува дека законодавецот докрај и доследно не ја извел концепцијата на Законот согласно неговата цел и определба, а од друга страна, значи дека по донесувањето на Законот за адвокатурата во Републиката постои неконзистентна и неусогласена законска регулатива за обезбедување на правната помош, што за своја последица има правна несигурност, а истовремено и нарушување на принципот на владеењето на правото во оваа област.

Ако кон сето ова се додаде и тоа дека членот 83 став 1 и 4 од Законот за парничната постапка престанал да важи според закон што се носи со обично мнозинство, а не со двотретинско мнозинство какво што е предвидено во член 98 од Уставот за Законот за парничната постапка, а со такво мнозинство по аналогича би требало да се врши и секоја негова измена било и со престанување или укинување на одделни негови членови, тогаш тоа е причина повеќе поради кои Судот основано го постави прашањето за согласноста на член 42 алинеите 2 и 3 и член 43 од Законот со член 8 алинеја 3 и член 98 од Уставот.

Подеднакво слични последици во правниот поредок има и престанувањето на важењето на соодветните членови од Законот за вршење на нотарските работи. Ова од причини што нотарот има право да составува исправи во вид на нотарски акт за дејствија за чие вршење е надлежен и по други закони како на пример: Законот за меница, Законот за сопственост и други стварни права, Законот за залог на подвижни предмети, Законот за договорна хипотека, Законот за трговски друштва и др.

Со укинувањето на член 43 и 50 од Законот за вршење на нотарските работи во кои е утврдена постапката за составување на нотарски акт се доведува во прашање начелото на законито вршење на работите на нотарот, бидејќи секој нотар е доведен во ситуација да постапува арбитражно при поставувањето на овие акти, со што се нарушува начелото на владеење на правото.

Исто така, и во Законот за извршната постапка е предвидено дека нотарската исправа е извршна ако станала извршна според посебен пропис. Таков посебен

пропис е Законот за вршење на нотарските работи во чиј член 42, кој што повеќе не важи, беа уредени постапката и условите под кои еден нотарски акт може да се смета како извршна исправа подобна за присилно извршување.

Сето ова значи дека иако според одделни материјални закони нотарот има право да составува нотарски акт кој под одредени услови според Законот за извршната постапка е и извршен, тој фактички тоа не може да го прави поради укинување на наведените одредби.

Одредбата пак, од членот 42 алинејата 1 во делот “како и сите одредби што се однесуваат на право на нотарот да составува исправи, нотарски акт“ е посебно дискутабилна, бидејќи не е јасно и прецизно определено кои се тие одредби од Законот. Поради тоа, ваквата формулација остава простор за нејзино слободно и различно толкување во примената било од нотарите било од адвокатите, а со последици по правната сигурност на граѓаните, како елемент на уставниот принцип на владеењето на правото.

Поради наведените причини и во однос на алинејата 1 на член 42 од Законот Судот основано го постави прашањето за нејзината согласност со Уставот.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од решението.

9. Судот оцени дека во конкретниот случај се исполнети условите од членот 27 од Деловникот на Уставниот суд, поради што одлучи како во точката 3 од ова решение.

10. Ова решение Судот го донесе едногласно во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски, освен во делот што се однесува за членот 4 став (1) точката 2) и став (2) на овој член како и за членот 38 став (1) точките 3) и 4) и за ставот (2) на овој член од Законот, во кој дел решението се донесе со мнозинство гласови.

У.бр.134/2002
20 ноември 2002 година
Скопје

Претседател
Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за утврдување на сопственост, вредност неопределена по тужба на тужителот Катерина Делиниколова од Скопје, ул. “Партизански одреди“ бр. 17/4-1, против тужените Верослава Мицева, Драган Мицев и Елизабета Мицева сите од Скопје со непознато живеалиште.

Судот на тужените Верослава Мицева, Драган Мицев и Елизабета Мицева им назначи привремен застапник адвокатот Ангел Костадинов од Кавадарци, кој ќе ги застапува интересите на тужените.

Се повикуваат тужените Верослава Мицева, Драган Мицев и Елизабета Мицева да се јават во судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

Доколку во овој рок тужените или нивниот полномошник не се јават во судот, истите се предупредуваат дека назначениот привремен застапник ќе ги застапува во постапката се додека тужените или нивниот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 137/2001.

(32083)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Во овој суд по предлог на предлагачот Тодороска Илка од Прилеп, поведена е постапка за докажување на смрт на лицето Трајко Ристески од Прилеп.

Основниот суд во Прилеп, го повикува лицето Трајко Ристески од Прилеп, роден 1913 година во Прилеп, да се јави во Основниот суд во Прилеп, како и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" бидејќи во овој суд се води постапка за докажување на смрт.

По истекот на овој рок лицето Трајко Ристески од Прилеп, ќе биде прогласено за умрено.

Од Основниот суд во Прилеп, Р. бр. 842/2002.

(32084)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4670/2002 од 27.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048613?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар организирањето на Претпријатието во општествена сопственост за производство и изградување на битуменски и изолациони материјали, покривка и лепенка „ИЗОЛМОНТ“ ЦО Градско.

Основачи: Друштво Топинг Зоран и Александар Бодрожа.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.45, 51.47, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 63.60, 65.21, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 19.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 28.40, 36.11, 36.12, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, реекспорт, комисиона продажба, застапување, консигнација, малограничен промет со соседните земји.

Истапува во свое име и за своја сметка.

Одговара со сите свои средства.

Се брише Стојанов Ванчо, директор, а се запишува Александар Бодрожа - управител со ограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4670/2002.

(32034)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 769/02 од 05.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010335?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги МС-Трејд ДООЕЛ Кочани, ул. "Пере Тошев" бр. 17.

Основач на друштвото е лицето Стана Митева од Кочани, ул. "Пере Тошев" бр. 17.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во

друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот.

Управител - законски застапник на друштвото е основачот Стана Митева од Кочани, ул. "Пере Тошев" бр. 17, со неограничени овластувања во застапувањето на друштвото, како во внатрешниот, така и во надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 769/02.

(25770)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 738/2002 од 03.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010304?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво МС ДООЕЛ Струмица ул. "Гоце Делчев" бр. 97.

Дејности: 01.12/1, 15.32, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.84, 15.85, 15.87, 15.91, 15.98/2, 18.21, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 21.23, 25.22, 25.24, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.53, 51.54, 51.47, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.84, 93.05.

Друштвото во надворешнотрговскиот промет е регистрирано за надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт и шпедиција и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските кон трети лица одговара со вкупниот свој имот.

Управител и застапник со неограничено овластување на друштвото е лицето Николова Матрона ул. "Гоце Делчев" бр. 97 од Струмица.

Единствен содружник е лицето Николова Матрона.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 738/2002.

(25771)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 463/02 од 16.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010029?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство и услуги Сана М ДООЕЛ експорт-импорт с. Илиово-Делчево.

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 01/2002 од 18.04.2002 година, а единствен содружник е Атанасова Стефанка од Делчево.

Дејности: 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на патници и стоки

во друмскиот сообраќај, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји, услуги на меѓународен превоз на стоки во патен сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со сиот свој имот.

Атанасов Сашко од Делчево е управител на друштвото, застапник во надворешниот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 463/02. (25772)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 521/02 од 31.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010087?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво Акила ДОО Струмица ул. "Ленинова" бр. 12.

Дејности: 01.12/1, 15.32, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.84, 15.85, 15.87, 15.91, 15.98/2, 18.21, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 21.23, 25.22, 25.24, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.53, 51.54, 51.47, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.84, 93.05.

Друштвото во надворешнотрговскиот промет е регистрирано за надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт и шпедиција и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските кон трети лица друштвото одговара со вкупниот свој имот.

Управител и застапник со неограничено овластување на друштвото е лицето Стоилков Петар од Струмица, ул. "Ленинова" бр. 12.

Содружници се лицата: Стоилков Петар и Наков Драган.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 521/02. (25773)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 779/2002 од 22.08.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010344?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското радиодифузно друштво Веп ДООЕЛ ул. "Браќа Миладинови" бр. 18 Штип.

Се врши основање на трговско друштво под фирмата Трговско радиодифузно друштво Веп ДООЕЛ со седиште на ул. "Браќа Миладинови" бр. 18 Штип.

Единствен содружник во друштвото е Цонев Марјанчо со содружнички влог во основни средства.

Дејност: 92.20.

За управител на друштвото се именува Цонев Марјанчо, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 779/2002. (25774)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 395/2002 од 02.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009961?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт Бандул увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Илинденска" бр. 4.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81,

15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.60, 18.10, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 24.16, 24.17, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 26.22, 26.25, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 33.20, 33.30, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.40, 74.70, 74.81, 74.12, 74.14, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 92.33, 92.34, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските кон трети лица друштвото одговара со вкупниот свој имот.

Основач, управител и застапник со неограничено овластување на друштвото е лицето Бандулова Пандова ул. "Илинденска" бр. 4 Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 395/2002. (25776)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 809/02 од 04.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010375?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, транспорт и услуги МАКСИМ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Младинска" бр. 24 Струмица.

Единствен содружник е Цвете Максимовски од с. Зубовце Гостивар - за обврските не одговара.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Цвете Максимовски - управител и застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 80.42, 92.34, 93.05.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 809/02. (25777)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 125 се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Ифес Лимитед, со седиште во Лондон-Обединето Кралство Велика Британија.

Седиштето на подружницата на странската организација Ифес Лимитед во Република Македонија е во Скопје на ул. "Ленинова" бр. 5.

Работата и активностите на подружницата на странската организација Ифес Лимитед од Обединето Кралство Велика Британија во Република Македонија ќе се однесуваат на проекти за помош при избори и проект за поддршка на изборната администрација во Република Македонија, преку едуцирање на гласачи во рурални и неразвиени подрачја, обука и тренинг на локални претставници од невладините организации.

Подружницата на странската организација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 12/01.
(32037)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Феријален центар Карпош, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 15.05.1996 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 703 се запишува здружението на граѓани Феријален центар Карпош, со седиште во Скопје, на ул. "Руѓер Бошковиќ" бр. 3, кое го застапува неговиот претседател Бранко Стојковски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 279/98.
(32038)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1411 се запишува здружението на граѓани: АИЕСЕК Македонија (организација за размена на студенти), со седиште во Скопје на Економскиот факултет во Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање на меѓународна размена на студенти, поради остварување на стручни практики во стопанството и вон него.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 169/02.
(32039)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1412 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани "Пелагониска визија", со скратено име З. Г. "Пелагониска визија", со седиште во Скопје, ДТЦ "Мавровка" А кат 1, канц. 11.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на предлагање и учествување во проекти за развој на економската структура во Битолско-прилепскиот регион, потпомагање и поддршка на малостопанственици за учествување во проекти во земјата и странство и соработка со меѓународни институции со исти цели.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 31.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 220/01.
(32040)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1403 се запишува здружението на граѓани: Хуманитарно здружение за деца и млади, со седиште во Скопје на ул. "Коце Металец" бр. 70.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на пружање хуманитарна помош на деца и млади, едукација и поддршка на децата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 181/01.
(32041)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1426 се запишува здружението на граѓани: Научно здружение на ендокринолозите и дијабетолозите на Македонија, со скратено име НЗЕДМ, со седиште во Скопје на ул. "Водњанска" бр. 17, Клиника за ендокринологија и болести на метаболизмот, Медицински факултет.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на усовршување на ендокринолозите, дијабетолозите и сличните профили, преку научни, стручни собири и конгреси, како и запознавање на јавноста со придобивките и постигнувањата од областа на ендокринологијата и дијабетот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 235/01.
(32046)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1427 се запишува здружението на граѓани: Здружение на керамичари на Р. Македонија ИСКОН, со скратено име ЗКРМ-ИСКОН, со седиште во Скопје на ул. "Букурешка" бр. 113а.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на остварување на заеднички интереси во областа на керамичката уметност, нејзина афирмација и развој, како организирање и учество на државни и меѓународни изложби.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 227/01.
(32047)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1404 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани за промовирање и развој на урбаните активности "Поситива", со седиште во Скопје на ул. "Васил Горгов" бр. 20, локал 9.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на анализирање на индивидуалните проблеми и создавање визии за нивно решавање, промоција на проекти за подобрување на животната средина.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 215/02.
(32049)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1404 се запишува здружението на граѓани: Невладина организација за изработка и промоција на економски проекти ЦВ, со седиште во Скопје на ул. "Климент Охридски" бр. 55 А.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на формирање на регионален информативен центар за добивање податоци за инвестирање на државата како и покренување на иницијативи за создавање заеднички институции за побрзо економско интегрирање на Република Македонија со Европската Унија и останатите економски организации од странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 209/02.
(32050)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1121 се запишува здружението на граѓани: Проект Развој Македонија-ИПР Македонија, со скратено име ИПРМ, со седиште во Скопје на ул. "Илинден" бб, Градско Собрание, барака 16.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на економски развој на заедницата, заштита и унапредување на економскиот и социјалниот статус на граѓаните, истражувања од областа на економија и бизнис, здравство, човекови права, демократија, унапредување на промоција на загрозеани социјални групи, нивни права и интереси како и соработка со адекватни организации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 133/01. (32051)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1413 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани "Руско-македонско друштво" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Александар Македонски" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на пријателството помеѓу двете држави и народи, размена на мислења за соработка, спријателување-збратимување со еден од градовите на Руската Федерација и соработка со други здруженија, организирање на повисоки форми на делување.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 31.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 193/01. (32052)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1407 се запишува здружението на граѓани: Здружение за перинатална медицина и ултразвук на Р. Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Водњанска" бр. 17/4.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на воспоставување на повисоки здравствени, образовни и хуманитарни норми и стандарди од европски калибар во здравствените институции во земјата, имплементација и прогрес на ултразвукот како комплементарна дијагностичка и тераписка метода во перинаталната медицина и остварување тесна соработка меѓу земјите на Југоисточен Балкан преку нивните асоцијации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне од 28.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 204/02. (32054)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1352 се запишува здружението на граѓани: Центар за грижа на стари лица од Скопје, со седиште во Скопје бул. "ЈНА" бр. 21/11.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на грижа за стари и изнемоштени лица и ангажирање за овозможување на услови за среќна и безбедна старост.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 119/02. (32055)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1406 се запишува здружението на граѓани: Здружение на хирурзите на Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Водњанска" бр. 17, Клинички центар, Хируршки клиника.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на занимавање со стручни прашања и остварување на доктринарни ставови од својата област, стручно усовршување на своите членови со организирање на конгреси, симпозиуми, семинари, стручни состаноци и сл. Соработува со други здруженија при Македонско лекарско друштво и здруженија од други земји во светот и работи на подигање на здравствената култура на населението.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 111/02. (32056)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1414 се запишува здружението на граѓани: Клуб на млади историчари на Македонија-Клио, со седиште во Скопје на ул. "Крсте Мисирков" бб, Филозофски факултет.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на разгледување на состојбата на македонската историографија, организирање на семинари на европско ниво, дебати и трибини за историски и современи теми.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 219/02. (32057)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1417 се запишува здружението на граѓани: "МОДНА ЗГРАДА" Скопје, со скратено име "МЗ" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Октомвриска Револуција" бр. 8-1/12.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на ширење на модната култура, преку едукативни програми кои ќе опфаќаат работилници, трибини, перформанси, изложби, модни ревии и сл. за помош на хендикепираните, невработените, деца без родители и различни маргинални групи како и соработка на локално ниво со локални медиуми.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 218/02. (32058)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1415 се запишува здружението на граѓани: Центар за напредни комуникации, со скратено име ЦНК, со седиште во Скопје на ул. "Роберт Кох" бр. 3-2/8.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на анимирање, активирање и организирање на граѓанските организации, граѓаните, јавните институции, државните органи и целокупната општествена јавност, за сестран развој и пошироката употреба на современата технологија, информациите, интернетот, модерните комуникации за развој на цивилното општество како и за поефикасно делување и остварување на правата и целите на граѓанското општество во Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 224/02. (32059)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1416 се запишува здружението на граѓани: "Ромски Невладини Организации Рома-2002" со скратено име "РНВО-РОМА 2002", со седиште во Скопје на ул. "Разлошка" бр. 28.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на образование и култура, социо-економски развој, човекови права, женски права и правата на децата, култура, наука и медиуми, здравство, спорт-млади и екологија и НВО менаџмент како и соработка со други координации, асоцијации и сојузи кои имаат слична програма и покажуваат интерес за соработка.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 221/02. (32060)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1409 се запишува здружението на граѓани: Здружение за возобновување на моралните вредности на граѓанското општество ЕОН со скратено име ЕОН Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Мито Хацивасилев Јасмин" бб (ТА МАТА).

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промовирање на морални возобновувања на граѓанското општество, преку соработка со меѓународни институции, организации со омасовување на членството.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 178/02. (32061)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1418 се запишува здружението на граѓани: Федерација на македонските фармери со скратено име ФМФ, со седиште во Скопје на ул. "Васил Горгов" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развојот и унапредувањето на одржливо, современо и економски ефикасно земјоделство во Република Македонија и негова интеграција во ЕУ, повисок животен стандард на земјоделските производители, заштита на нивните права и интереси.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 187/02. (32062)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1410 се запишува здружението на граѓани: Асоцијација на овластени стечајни управници на Република Македонија, со седиште во Скопје на кеј "Димитар Влахов" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување и јакнење на професионалноста, независноста и самостојноста на стечајните управници на Република Македонија, јакнење на етиката и угледот на стечајните управници.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 213/02. (32063)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1421 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани за заштита на водите ЕКОТЕХ, со седиште во Скопје, ул. "Максим Горки" бр. 20/6.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање на курсеви за едукација на кадри за инсталирање на прочистителни станици за отпадни води, предлагање на идејни проекти и програмски решенија за заштита на водите.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 232/02. (32065)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1425 се запишува здружението на граѓани: Професионални скопски сточари, со седиште во с. Ново Село- Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на соработка, стручна и меѓусебна помош за одгледување на говеда, производство на сурово кравчо млеко, сместување и нега на животните, како и соработка, пружање помош за преработка на млеко.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 233/02. (32066)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1419 се запишува здружението на граѓани Пријатели на оперската уметност, со седиште во Скопје, кеј "Димитар Влахов" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на популаризацијата на оперската музика во различни возрастни групи преку едукативни претстави или слични форми на дејства.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 231/02. (32067)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1420 се запишува здружението на граѓани: Здружение "Линк", со седиште во Скопје бул. "Партизански Одреди" бр. 27а/1.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на преземање на активности за подигање на културата меѓу граѓаните на РМ, едукација и информирање на населението, изработка на студии, организирање на семинари, работилници, отворени трибини, со цел тежнеење кон траен информативен систем.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 230/02. (32068)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1422 се запишува здружението на граѓани: Здружение за производно и индустриско инженерство, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" бб, Машински факултет- Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање и унапредување на производно инженерство, поттикнување на научната мисла и творечките иницијативи на научните работници од областа на производното инженерство, како и организирање на научни советувања од државен и меѓународен карактер.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 234/02. (32069)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1423 се запишува здружението на граѓани: Австриско-македонско здружение, со седиште во Скопје на ул. "Михаил Цоков" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање пријателски односи меѓу луѓето од Република Македонија и Република Австрија, како и изучување на австрискиот јазик во Република Македонија и на македонскиот јазик во Република Австрија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.11.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 212/02. (32070)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I. Ст. бр. 221/2002 од 05.06.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ФОКУС" Ацо Јаневски ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, со седиште на ул. "Орце Николов" бр. 148, и жиро сметка 40120-601-289725, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ФОКУС" Ацо Јаневски ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, со седиште на ул. "Орце Николов" бр. 148, и жиро сметка 40120-601-289725, се заклучува.

Да се објави огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32129)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I. Ст. бр. 463/02 од 13.11.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "БУБА КОМЕРЦ 95" Милош ДООЕЛ-Скопје, со седиште на ул. "Алексо Демниевски" бр. 21/18, и жиро сметка 40120-601-403911, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "БУБА КОМЕРЦ 95" Милош ДООЕЛ-Скопје, со седиште на ул. "Алексо Демниевски" бр. 21/18, и жиро сметка 40120-601-503911, се заклучува.

Да се објави огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32140)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II. Ст. бр. 398/2002 од 09.10.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и сервисирање "ЕПЛИ-ЦЕНТАР" увоз-извоз Александар ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Франклин Рузвелт" бр. 4, лок. 5 и жиро сметка 40100-601-46439, при Агенцијата за работа со блокирани сметки, и истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство и сервисирање "ЕПЛИ-ЦЕНТАР" увоз-извоз Александар ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32151)

Основниот суд во Битола со решението СТ. бр. 298/02 од 28.11.2002 година над Друштвото за трговија на големо и мало Драганчо Стојановски "ДИ-ЈА-ГО" експорт-импорт Битола ДООЕЛ, со дејност трговија и жиро сметка 500-0000001021, при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (32174)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 297/02 од 28.11.2002 година, над Друштвото за производство, трговија и услуги ГОТОМ ПРОМ Битола ДООЕЛ, со дејност услужна и жиро сметка 500-0000000-801-49, при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (32175)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 19/02 од 28.11.2002 над Приватното претпријатие за производство, трговија на големо и мало "АНАКОМ ТРЕЈД" извоз-увоз Битола П.О. со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-68786 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (32176)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 159/2002 од 29.11.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППСТ на големо и мало "СТРУМА-ММ" увоз-извоз п. о. од Струмица, со жиро сметка бр. 413000-601-42200, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат решението во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (32177)

Со решението СТ. бр. 5/96 од 27.11.2002 година, се заклучува стечајната постапка над должникот ЗЗ "Гоце Делчев"-во стечај с. Ангелци.

ЗЗ "Гоце Делчев" с. Ангелци, продолжува со работата.

Се разрешува од должност стечајниот управник на должникот Митко Спасов од Струмица.

Ова решение стечајните доверители можат да го напаѓаат со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 8 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Струмица. (32178)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 156/2002 од 01.12.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУП Мачков увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-28869, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (32179)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст. бр. 235/2002 од 29.11.2002 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, промет и услуги Интертекс Шабан и др. ДОО экспорт-импорт с. Липково-Липково, со жиро сметка 510-2224-33 при КИБ АД Куманово и број на регистарска влошка 02028557?-3-01-000 и Трег. бр. 1158 од 08.05.2000 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС, поради немање на имот е заклучена отворената стечајна постапка над горенаведениот стечаен должник, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, КИБ АД Куманово, да изврши гаснење на жиро сметката на должникот.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (31970)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II. Ст. бр. 403/02 од 03.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги "СКЕН ТРАНС" Скендер ДООЕЛ увоз-извоз с. Арачиново Скопје, со седиште на ул. "50" бр. 11, с. Арачиново, жиро сметка 40110-601-473368 и регистарска влошка 02031492?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги "СКЕН ТРАНС" Скендер ДООЕЛ увоз-извоз Арачиново од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32045)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II. Ст. бр. 399/02 од 03.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, транспорт и услуги "ФЕКОПРОМ" Сулејман ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Радослав Петковски" бр. 4а, жиро сметка 40100-601-461066 и регистарска влошка 02029855?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, транспорт и услуги "ФЕКОПРОМ" Сулејман ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32101)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II. Ст. бр. 401/02 од 03.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо "РИ-КОЛЕС" Рударски институт ДОО Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 113, жиро сметка 40100-601-410895 и регистарска влошка 02002878?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо "РИ-КОЛЕС" Рударски институт ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32102)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 5349/2002 од 21.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02003616?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Трговското друштво за промет на големо и мало Т-В КОМПАНИ Трајковски Петар ДООЕЛ Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 12-1/7.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Трговското друштво за промет на големо и мало Т-В КОМПАНИ Трајковски Петар ДООЕЛ Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 12-1/7.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32010)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 5296/2002 од 5.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043236?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанокот со работа на ДОО на Друштвото за компјутерски инженеринг ВИЖН КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 165-а.

За ликвидатор се запишува Георги Божиновски и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32011)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 5233/2002 од 8.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02030465?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанокот со работа на ДООЕЛ Друштво за трговија и услуги СБС КОНСАЛТИНГ Снежана и други ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. "Лајош Кошут" бр. 40.

За ликвидатор се запишува Снежана Стојковска и се запишува престанок со работа на ДООЕЛ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32012)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 5317/2002 од 4.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02024546?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанокот со работа на ДООЕЛ Друштво за превоз, трговија и услуги МИНКА Хасан ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, ул. "Божин Николов" бр. 21.

За ликвидатор се запишува Ристо Горгоноски и се запишува престанок со работа на ДООЕЛ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32013)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4186/2002 од 18.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02038549?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги БОБИ ПРОМ извоз-увоз Благој ДООЕЛ Велес, ул. "Андон Шурков" бр. 44.

За ликвидатор на друштвото се запишува Петров Костадинчо.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32014)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 5431/2002 од 19.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009499?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанокот со работа на Друштвото за градежништво, транспорт, трговија и услуги СОНИ КОМЕРЦ Имерзеда и др. ДОО експорт-импорт с. Г. Седларце, Камењане.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштвото за градежништво, транспорт, трговија и услуги СОНИ КОМЕРЦ Имерзеда и др. ДОО експорт-импорт с. Г. Седларце, Камењане.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32015)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 5425/2002 од 15.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02008641?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Трговското друштво за производство, трговија и услуги САЉО-КОМЕРЦ Салајдин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "106" бр. 36, Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Трговско друштво за производство, трговија и услуги САЉО-КОМЕРЦ Салајдин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "106" бр. 36, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32016)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 5556/2002 од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 02023939?-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за новинско издавачка дејност, трговија и услуги ЕМ-1ЕМ и др. ДОО Скопје, ул. "8-ма ударна бригада" бр. 20.

За ликвидатор на друштвото се запишува Ефтим Петров од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32017)

Во ликвидацијата под бр. (31722) објавена во „Сл. весник на РМ“ бр. 91/2002 од 6 декември 2002 година направена е техничка грешка поради што се дава исправка на следната.

Наместо: Друштво за компјутерски инженеринг ВИЖИ КОМПЈУТЕРИ, ДОО Скопје, треба да стои: Друштво за компјутерски инженеринг ВИЖН КОМПЈУТЕРИ, ДОО Скопје.

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП 1137 нива шеста класа во место викано „Ораше“ со површина од 983 м² КО Д. Соње дека сопственикот на наведената парцела Милица Николовска ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 8/22 ја продава наведената парцела по це-

на од 150 ден. по еден м². Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (32091)

Се продава земјоделско земјиште 1/2 идеален дел од КО "Марена", КП бр. 1627, план 007, скица 008, место викано "Горна Лака", култура-лозје, класа 2, со вкупна површина од 11.503м², сопственост на Диме Коцев од с. Глишиќ, Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 504 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (32166)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна градина, место викано "Пржина", КП бр. 605/8, план 5, класа 4, со површина од 722м², КО Орман, сопственост на Коле Митковски од Скопје врз основа на поседовен лист број 765, за цена од 100.000,00 денари и овошна градина, место викано "Пржина", КП бр. 605/7, план 5, класа 4, со површина од 722м², КО Орман, сопственост на Видан Митковски од Скопје врз основа на Поседовен лист број 764, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/3-18. (32117)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 1619/1 во м.в. Горни Чаир класа 5, во површина од 4340м² заведена во Поседовен лист број 260, за КО Дабница, сопственост на Мицески Благоја од Прилеп, ул. "11-ти Октомври" бр. 180, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓиоски" бб. (32205)

Се продава земјоделско земјиште-нива, КП бр. 417, површина од 8452м², место викано-Милошево брдо, заведени во ИЛ бр. 83 за КО Негорци, по цена од 70.000,00 денари, сопственост на Аџиканов Глигор од Негорци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето

што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Горѓи Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гевгелија. (32206)

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 976/1, место викано Бел Камен, култура нива, класа 4, со површина од 2221 м², КО Радишани, сопственост на Шегманов Стоилко, за цена од 240,00 денари за 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Светлана Лазаревик, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (32207)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Ефтимов Драгољуб им нуди на продажба лозје 5 класа од вкупно 892 м², устроено на КП 1099/2 план 4, скица 4, во м.в. Спас, упишано во ПЛ 740 за КО Д. Соње, под следниве услови:

Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 163.800,00 денари.

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверка на договорот кај нотар.

Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје во рок од 30 дена сметано од денот на оглаасувањето на оваа понуда.

Доколку понудените не се јават во наведениот рок истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност. (32221)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1562304 на име Ристески Аритон, Охрид. (32160)

Пасош бр. 1448769/00 издаден од СВР-Скопје на име Михајло Бурзевски, ул. "Ленинова" бр. 14-а /6, Скопје. (32183)

Пасош бр. 1706782/02 издаден од СВР-Тетово на име Емини Мецит, с. М. Речица, Тетово. (32203)

Пасош бр. 1188161/99 издаден од УВР-Тетово на име Османи Сервет, с. Гермо, Тетово. (32213)

Пасош бр. 1383474/78 издаден од УВР-Тетово на име Али Реџије, с. Долна Лешница, Тетово. (32214)

Пасош бр.1272498/99 издаден од СВР-Скопје на име Зимери Гафур, ул. "7 Јули" бр. 23, Скопје. (32223)

Пасош бр. 1550324/01 издаден од СВР-Скопје на име Зимери Емин, ул. "7 Јули" бр. 23, Скопје. (32224)

Пасош бр. 1431136 на име Димче Најденовски, ул. "Партизанска" бр. 59/17, Битола. (32248)

Пасош бр. 357267 издаден од УВР-Скопје на име Автовски Гоце, бул. "Туристичка" Ламела А-2/7, Охрид. (30902)

Чек од тековна сметка бр.3167697 со бр. 000900512-7743 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Христовски Лазо, Скопје. (32198)

Чек од тековна сметка бр. 16882/27 со бр. 9900172696 издаден од Македонска банка АД Скопје на име Борис Горѓиевски, Скопје. (32208)

Чекови од тековна сметка бр. 0007907676 од бр. 001-4001052995 до бр. 0014001053009 издадени од Комерцијална банка АД-Скопје на име Младеновски Венцослав, Скопје. (32212)

Работна книшка на име Ирфан Алија,Тетово. (32193)
Работна книшка на име Набир Асани, с. Орашје, Тетово. (32197)

Работна книшка на име Неим Јакупи,Тетово. (32200)

Работна книшка на име Абдурамани Месут, с. Шипковица, Тетово. (32201)

Работна книшка на име Чичивалиевски Зоран, Скопје. (32211)

Работна книшка на име Крцоска Доста, Охрид. (32226)

Работна книшка на име Коваческа Мирјана, Охрид. (32229)

Работна книшка на име Наумоски Благојче, Точила К1 Б-18, Прилеп. (32232)

Работна книшка на име Ристевска Бетка, Радовиш. (32239)

Воена книшка на име Васко Чукарков, Кавадарци. (32240)

Свидетелство на име Меметели Фаризи, Тетово. (32194)

Свидетелство од 8 одделение на име Мустафа Зендели, Тетово. (32199)

Свидетелство од 8 одделени на име Казими Ирмиз, с. Цепчиште, Тетово. (32233)

Свидетелство на име Адеми Џемајлајдин, Тетово. (32234)

Свидетелство на име Анастасова Александра, Кочани. (32235)

Свидетелство на име Коцев Димитар, Радовиш. (32237)

Свидетелство на име Драги Младеновиќ, с. Иванковци, Велес. (32241)

Ученичка книшка на име Семкова Елица, ул. "П. Пчински" бр. 24, Велес. (32228)

Ученичка книшка на име Спасиќ Бранислав, ул. "П. Пчинска" бр. 24, Велес. (32230)

Индекс на име Данче Иванова, с. Градошорци бр. 148, Струмица. (32236)

Диплома на име Алексовски Тихомир, с. Проевце, Куманово. (32209)

Диплома на име Маркоски Тони, с. М. Коњари, Прилеп. (32231)

Диплома од 4 година на име Ваканска Даниела, Радовиш. (32238)

Здравствена книшка на име Никола Филипов, Велес. (32227)

Даночна картичка бр. 4030997267827 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Магалб Кифер Роберт и други, Скопје. (32210)

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност уп. бр.25-4344/1 издадено од Секретарјат за стопанство Центар-Скопје на име Марија Бајалчиева, Скопје. (32202)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 47/41/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект „Фекална канализација за с. Балиндол - Гостивар“.

Со проектот се изведува фекална канализациона мрежа со должина од 1.625 м.

Системот се состои од 52 ревизиони и каскадно-ревизиони шахти, а мрежата се изведува од ПВЦ канализациони цевки.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 800 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да ставаат свои единечни цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копије заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копије заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	5 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: “Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија“, ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 9.12.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 9.12.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 14:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
1547. Одлука за верификација на мандатот на пратеници во Собранието на Република Македонија.....	1
1548. Одлука за разрешување од функцијата јавен обвинител на Република Македонија..	1
1549. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје....	1
1550. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје II - Скопје..	1
1551. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Велес.....	1
1552. Одлука за разрешување од функцијата директор на Агенцијата за државни службеници.....	2
1553. Одлука за разрешување од функцијата заменици на секретарот на Собранието на Република Македонија.....	2
1554. Одлука за именување заменици на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.....	2
1555. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија.....	2
1556. Одлука за избор на претседатели на Основни судови.....	2
1557. Одлука за избор на судии на Основни судови.....	2
1558. Одлука за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	3
1559. Одлука за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	3
1560. Одлука за избор на шеф, членови и заменици на членовите на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	6
1561. Одлука за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ).....	6
1562. Одлука за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	7

1563.	Одлука за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централно европската иницијатива (ПД ЦЕИ).....	7	1581.	Решение за разрешување од должноста директор на Монополската управа.....	11
1564.	Одлука за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Североатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	7	1582.	Решение за именување директор на Монополската управа.....	11
1565.	Одлука за избор на претседател, заменик на претседателот и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент.....	7	1583.	Решение за разрешување од должноста директор на Управата за телекомуникации.....	11
1566.	Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“.....	8	1584.	Решение за именување вршител на должноста директор на Управата за телекомуникации.....	11
1567.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	8	1585.	Решение за разрешување од должноста директор на Управата за хидрометеоролошки работи.....	12
1568.	Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	8	1586.	Решение за именување вршител на должноста директор на Управата за хидрометеоролошки работи.....	12
1569.	Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје.....	9	1587.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	12
1570.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј-Прилеп.....	9	1588.	Решение за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	12
1571.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Уметничката галерија „Скопје“ - Скопје.....	9	1589.	Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за судски вештачења.....	12
1572.	Решение за именување вршител на должноста директор на Уметничката галерија „Скопје“ - Скопје.....	9	1590.	Решение за именување директор на Бирото за судски вештачења.....	12
1573.	Решение за именување вршител на должноста директор на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ - Скопје.....	10	1591.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје.....	13
1574.	Решение за именување вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј - Прилеп.....	10	1592.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Скопје.....	13
1575.	Решение за именување Генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	10	1593.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Акционерското друштво „Електростопанство на Македонија“ - во државна сопственост - Скопје....	13
1576.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	10	1594.	Решение за именување заменик на генералниот директор на Акционерското друштво „Електростопанство на Македонија“ - во државна сопственост - Скопје....	13
1577.	Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	10	1595.	Решение за разрешување од должноста застапник на Владата на Република Македонија во Собранието на Акционерското друштво за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ - Скопје.....	14
1578.	Решение за именување директор на Државниот завод за геодетски работи.....	10	1596.	Решение за именување застапник на Владата на Република Македонија во Собранието на Акционерското друштво за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ - Скопје.....	14
1579.	Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	11	1597.	Наредба за дополнување на Наредбата за преземање мерки при увоз на компир во Република Македонија.....	14
1580.	Решение за именување директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	11	1598.	Одлука за доделување на наградата „Климент Охридски“ во 2002 година, за особено значајни повеќегодишни остварувања во културата, уметноста, образованието и воспитанието и здравството од интерес на Република Македонија.....	14
			1599.	Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 134/2002 од 20 ноември 2002 година.....	15

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.